



Оператор на електропреносниот систем на Република Северна Македонија
Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување
со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје
Operatori i sistemit elektrotansmetues i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Shoqëri aksionare për transmetim të energjisë elektrike dhe menaxhim
me sistemin elektroenergetik, në pronësi shtetërore, Shkup

Бр.-Nr. 05-3487
11.06 2025 год.-viti
СКОПЈЕ - ШКУП

АД МЕРСО, Скопје

Посебни финансиски извештаи за
годината што завршува на 31
декември 2024 година и

**Извештај на независните
ревизори**

A member of

mgi worldwide

Содржина

Страна

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
ПОСЕБНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Посебен извештај за финансиска состојба	6
- Посебен извештај за сеопфатна добивка	7
- Посебен извештај за промените во капиталот	8
- Посебен извештај за паричните текови	9
- Белешки кон посебните финансиски извештаи	10
- Прилози	

До:
Раководството и Акционерите на
АД МЕПСО, Скопје

Извештај на независните ревизори

Извештај за посебните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните посебни финансиски извештаи на АД МЕПСО, Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“), составени од посебниот извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2024 година и посебниот извештај за сеопфатната добивка, посебниот извештај за промените во капиталот и посебниот извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на Раководството за посебните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на посебни финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие посебни финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во посебните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во посебните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на посебните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

1. Како што е објавено во Белешката 6 кон придружните посебни финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2024 година, нето евидентираната вредност на недвижностите, постројките и опремата изнесува 8.741.610 илјади денари. Дополнително, како што е објавено во белешка 15 кон посебните финансиски извештаи, Друштвото има евидентирано ревалоризациони резерви на износ од 60.903 илјади денари како и останат капитал на износ од 296.913 илјади денари кои произлегуваат како резултат на Планот на делба на АД за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија Електростопанство на Македонија. Понатаму, како што е тоа подетално објавено во Белешка 2.3 кон придружните посебни финансиски извештаи, кога сметководствената вредност на средството е зголемена како резултат на ревалоризација, зголемувањето треба да биде признаено во останатиот извештај за сеопфатна добивка и акумулиран во главнината под насловот ревалоризациони вишоци. Друштвото за времетраењет на користењето на средствата на недвижности, постројки и опрема нема извршено пренос на вишоците на ревалоризација кои треба да се пренесат во акумулирани добивки. Пренесувањата од вишоци од ревалоризација во задржана добивка не се прават преку добивката или загубата за годината туку низ останата сеопфатна добивка.

Поради горенаведеното, ние не бевме во можност да стекнеме разумно уверување за нето евидентираната вредност на недвижностите, постројките и опремата набавени пред 01 јануари 2005 година како и ревалоризационите резерви и останатиот капитал, согласно Планот за делба, и било какви корекции кои би биле неопходни да бидат направени заради усогласување со барањата на сметководствената рамка погоре опишана, би можеле да имаат материјално значаен ефект врз посебните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2024.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

3. Како што е објавено во Белешката 2.18 кон придружните посебни финансиски извештаи Друштвото исплаќа на вработените посебна минимална сума за отпремнина при пензионирањето, согласно соодветните домашни законски одредби. На 31 декември 2024 година Друштвото нема пресметано и признаено во посебните финансиски извештаи резервирање за правата на вработените за отпремнини и јубилејни награди. Поради недостаток на доволно соодветни податоци и информации не бевме во состојба да направиме сопствена проценка на потребните резервации опишани погоре, кои би можеле да имаат материјално значаен ефект врз посебните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2024.
4. Како што е објавено во Белешка 27 кон посебните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2024 година, судските постапки покренати против Друштвото изнесуваат вкупно 2.305.527 илјади денари и за кои спорови не е признаена соодветна резервација од потенцијални загуби. Истата би можела да има материјално значаен ефект врз посебните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2024. Според проценките на Раководството, и покрај постоењето на ризик од потврдена и признаена соодветна резервација, поради фактот што судските спорови се незавршени односно не се донесени правосилни судски одлуки, како и минатата пракса за голема неизвесност во исходот од споровите.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Мислење со резерва

Наше мислење е дека, освен за можните ефекти од прашањата на кои се укажува во пасусот „Основа за мислење со резерва“, придружните посебни финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АД МЕПСО Скопје на ден 31 декември 2024 година, како и резултатот од неговото работење и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на посебен годишен извештај за работењето на Друштвото за 2024 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на посебниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во посебната годишна сметка и посебните ревидирани финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2024, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во посебниот годишен извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2024.


А&БА Групп дооел, Скопје

Овластен ревизор



Бојан Петрески

28 мај 2025 година



Управител



Бојан Петрески

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

- Како што е понатаму објавено во Белешката 6 кон придружните посебни финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2024 година инвестициите во тек и дадените аванси изнесуваат 2.985.146 илјади денари. Врз основа на спроведените процедури, констатиравме дека на датумот на известување дел од инвестициите во тек на износ од 1.511.180 илјади денари, се веќе ставени во употреба и генерираат приходи за Друштвото, без притоа да бидат признаени соодветните расходи кои треба да се спротивстават на овие приходи. Истите не се соодветно рекласифицирани и признаени во ставките на недвижностите, постројките и опремата, односно за нив не е пресметан и признаен трошок за депрецијација во претходните периоди како и за тековната 2024 година, кој износ би можел да има материјално значајно влијание врз посебните финансиски извештаи на Друштвото за годината која заврши на 31 декември 2024 година.

Поради горенаведените причини, ние не бевме во состојба да стекнеме разумно уверување во однос на евидентираната вредност на недвижностите, постројките и опремата на Друштвото со состојба на 31 декември 2024 година.


2. Како што е објавено во Белешката 13 кон придружните посебни финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2024 година побарувањата од купувачи изнесуваат 2.039.137 илјади денари, нето од резервацијата поради нивно обезвреднување во износ од 940.319 илјади денари. Врз основа на спроведените испитувања, утврдивме дека за значаен дел од овие побарувања во износ од 956.139 илјади денари постои значителен ризик од ненаплатливост поради нивната застареност. Друштвото не изврши проценка на наплатливоста на овие побарувања согласно прифатената сметководствена политика објавена во Белешката 2.8 и понатаму во Белешката 2.10 кон придружните посебни финансиски извештаи ниту пак призна било какво резервирање поради нивно обезвреднување. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не бевме во состојба да направиме сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна дополнителна резервација поради обезвреднување на овие побарувања која би можела да има материјално значаен ефект врз посебните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2024.


ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината која завршува на 31 декември 2024
Во илјади денари


	Белешка	2024	2023
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	6	8.830.315	8.559.590
Нематеријални средства	7	32.320	36.449
Вложувања во подружници	8	124.929	142.288
Вложувања во придружни друштва	9	4.449	4.449
Финансиски средства расположливи за продажба	10	2.460	2.460
		8.994.473	8.745.236
Тековни средства			
Финансиски побарувања	11	573.732	498.383
Залихи	12	46.704	50.117
Побарувања од купувачи и останати побарувања	13	2.597.269	2.407.573
Побарување за данок на добивка		35.158	74.885
Парични средства и парични еквиваленти	14	1.001.564	1.225.648
		4.254.427	4.256.606
Вкупно средства		13.248.900	13.001.842
Капитал и обврски			
Капитал	15		
Акционерски капитал		3.059.393	3.059.393
Резерви		3.335.503	3.335.503
Останат капитал		296.913	296.913
Нераспределена добивка		2.747.832	2.274.325
		9.439.641	8.966.134
Обврски			
Нетековни обврски			
Обврски по кредити	16	1.250.399	1.269.561
Разграничени приходи од донации	17	983.275	1.014.107
		2.233.674	2.469.056
Тековни обврски			
Обврски по кредити	16	349.777	367.842
Обврски кон добавувачи и останати тековни обврски	18	1.225.808	1.384.198
Обврски за данок на добивка		-	-
		1.575.585	1.566.652
Вкупно обврски		3.809.259	4.035.708
Вкупно капитал и обврски		13.248.900	13.001.842

Белешките претставуваат составен дел на посебните финансиски извештаи

Овие посебни финансиски извештаи се одобрени од Управниот Одбор на Друштвото на ден 14 март 2025 година и потпишани во негово име од:


Г-дин Бурим Љатифи
 Генерален директор




Анастасија Илиеска
 Директор,
 Сектор за финансиски работи

ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината која завршува на 31 декември 2024
Во илјади денари

	Белешка	2024	2023
Приходи од продадена електрична енергија	19	6.447.538	8.426.931
Останати оперативни приходи	20	62.974	69.105
		6.510.512	8.496.036
Намалено за:			
Набавна вредност на продадена електрична енергија	21	(661.185)	(524.212)
Производствени и системски загуби на елек. енергија		(3.180.084)	(4.200.314)
Потрошени материјали	22	(64.825)	(83.058)
Трошоци за вработени	23	(719.999)	(572.727)
Амортизација и депрецијација	6,7	(430.567)	(479.038)
Останати оперативни расходи	24	(934.700)	(1.728.021)
Оперативна добивка		519.152	908.666
Приходи од финансирање	25	69.361	55.711
(Расходи) од финансирање	25	(59.018)	(57.727)
(Расходи) од финансирање, нето		10.343	(2.016)
Добивка пред оданочување		529.495	906.650
Данок на добивка	26	(55.988)	(82.656)
Добивка за финансиската година		473.507	823.994
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		473.507	823.994
Добивка расположлива за сопствениците на Друштвото		473.507	823.994
Вкупна сеопфатна добивка расположлива за сопствениците на Друштвото		473.507	823.994

Белешките претставуваат составен дел на посебните финансиски извештаи

ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНите ВО КАПИТАЛОТ
За годината која завршува на 31 декември 2024
Во илјади денари

	Акционерски капитал	Резерви	Останат капитал	Нераспределена добивка	Вкупно
На 01 јануари 2024 година	3.059.393	3.335.503	296.913	2.274.325	8.966.134
<i>Трансакции со сопствениците</i>					
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-
Издвојување на резерви за инвестиции	-	-	-	-	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	-	-	-	-
Добивка за годината	-	-	-	473.507	473.507
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	-	-	473.507	473.507
На 31 декември 2024 година	3.059.393	3.335.503	296.913	2.747.832	9.439.641
На 01 јануари 2023 година	3.059.393	3.273.516	296.913	1.512.318	8.142.140
<i>Трансакции со сопствениците</i>					
Издвојување за законска резерва	-	61.987	-	(61.987)	-
Издвојување на резерви за инвестиции	-	-	-	-	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	61.987	-	(61.987)	-
Добивка за годината	-	-	-	823.994	823.994
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	-	-	823.994	823.994
На 31 декември 2023 година	3.059.393	3.335.503	296.913	2.274.325	8.966.134

Белешките претставуваат составен дел на посебните финансиски извештаи

ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината која завршува на 31 декември 2024
Во илјади денари

	Белешка	2024	2023
Оперативни активности			
Добивка / (Загуба) пред оданочување		529.495	906.650
<u>Усогласување за:</u>			
Депрецијација на недвижности, постројки и опрема	6	426.438	473.260
Амортизација на нематеријални средства	7	4.129	5.778
Приходи од амортизација на донации	17	(30.832)	(30.192)
Приходи од дивиденди		-	(1.385)
Расход од вредносно усогласување на поб.од купувачи	24	-	107
Приходи од камати	25	(65.429)	(42.516)
Расходи по камати	25	54.435	43.372
Добивка пред промени во обртни средства		918.236	1.355.074
<i>Промени во обртните средства:</i>			
Залихи		3.413	2.208
Побарувања од купувачи и останати побарувања		(189.696)	250.587
Обврски кон добавувачи и останати обврски		(158.390)	(1.038.626)
Оперативна добивка по промени во обртните средства		573.563	569.243
(Платени) камати		(54.435)	(43.372)
Приливи од камати		-	-
(Платен) данок од добивка		(16.261)	(179.945)
Нето парични текови од оперативни активности		502.867	345.926
Инвестициони активности			
Набавка на недвижности, постројки и опрема		(697.163)	(662.107)
Примени/(дадени) финансиски позајмици		(75.349)	(458.325)
Приливи од дивиденди		-	1.385
Намалување на вложување во подружници		17.359	-
Приливи по камати		65.429	42.516
Нето парични текови од инвестициони активности		(689.724)	(1.076.531)
Финансиски активности			
Примени донации		-	-
Приливи на кредити		262.721	157.686
(Отплата на) кредити		(299.948)	(397.289)
Нето парични текови од финансиски активности		(37.227)	(239.603)
Нето промени кај паричните с-ва и еквиваленти		(224.084)	(970.208)
Парични средства и еквиваленти на почетокот		1.225.648	2.195.856
Парични средства и еквиваленти на крајот	14	1.001.564	1.225.648

Белешките претставуваат составен дел на посебните финансиски извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Оператор на електропреносниот систем на Македонија, акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје или скратено АД Мепсо, Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“) е основано како акционерско друштво во државна сопственост со седиште во Република Северна Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е ул. „Максим Горки“ бр 4, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

Друштвото е едно од правните следбеници на АД Електростопанство на Република Македонија (во понатамошниот текст „ЕСМ“) и е основано во согласност со Законот за преобразба на Електростопанство на Македонија, акционерско друштво за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија во државна сопственост. Друштвото започна со своите деловни активности на 1 јануари 2005 година. Основна дејност на Друштвото е пренос на електрична енергија, управување со електроенергетскиот систем на Република Северна Македонија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија во земјата.

Со измените во Законот за енергетика, почнувајќи од 05 септември 2008 година, Друштвото ја изгуби функцијата за снабдување на големите потрошувачи со енергија, бидејќи таа функција и лиценца премина на производствената компанија ЕЛЕМ АД Скопје. Друштвото се дефинира како оператор на преносниот систем и врши пренос на електрична енергија.

Просечниот број на вработени со датум 31 декември 2024 година Друштвото има 626 вработени (31 декември 2023: 575 вработени).

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие посебни финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1. Основа за подготовка

Овие посебни финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/2004 ... 120/2018) и Правилникот за водење сметководство („Службен весник на РСМ“ бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 20 декември 2010 година и бр. 107 од 10 август 2011 година). Овој Правилник го содржи консолидираниот текст на Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), вклучувајќи ги и Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Толкувањата заедно со нивните придружни документи како што се издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди на 1 јануари 2009 година.

**БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Основа за подготовка (продолжува)

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност, освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени сметководствени проценки. Таа исто така бара раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и оценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Друштвото е основач и 100% сопственик на друштвото МЕМО ДООЕЛ Скопје, кое е основано на ден 31 август 2018 година со основачки влог од 115.743 илјади денари. Во текот на 2024 година, Друштвото изврши намалување на влогот во друштвото МЕМО ДООЕЛ Скопје преку непаричен влог - опрема и нематеријални средства по проценета вредност во вкупен износ од 17.359 илјади денари, и со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година вложувањето изнесува 124.929 илјади денари (види Белешка 8). Овие финансиски извештаи претставуваат посебни финансиски извештаи и не ги вклучуваат финансиските извештаи на неговата подружница (види исто Бел. 2.6).

Овие посебни финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година. Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари („МКД“ или „денар“), кој е функционална и известувачка валута на Друштвото. Освен каде што е поинаку наведено, тековните и споредбените податоци прикажани во овие посебни финансиски извештаи се изразени во илјади денари. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е прилагодена согласно промените во презентацијата во тековната година.

2.2. Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Трансакции во странска валута (продолжува)

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во илјади денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на извештајот за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од деноминирањето на износите во странска валута, се вклучени во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2024	31 декември 2023
1 ЕУР	61,4950 денари	61,4950 денари
1 УСД	58,8807 денари	55,6516 денари
1 ГБП	74,1350 денари	70,7612 денари
1 ЦХФ	65,1775 денари	66,4093 денари

2.3. Недвижности, постројки и опрема

Признавање и мерење

Недвижностите, постројките и опремата набавени пред 01 јануари 2005 година се искажани според претпоставена набавна вредност, намалена за акумулираната депрецијација. Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана вредност утврдена со примена на официјално објавени коефициенти од страна на Државниот завод за статистика во периодот пред 01 јануари 2005 година.

Недвижностите, постројките и опремата набавени по 01 јануари 2005 година се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Трошоците за средства изградени во сопствена режија ги вклучуваат трошоците за материјали и директна работна сила, како и останатите трошоци настанати за нивно доведување до употребна состојба и трошоците за нивно демонтирање и отстранување од локацијата на која се поставени. Кога делови од ставките на недвижностите, постројките и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите, постројките и опремата.

Последователни издатоци

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци. Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога трошокот на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат. Унапредувањата во постоечките средства се капитализираат во моментот на нивното настанување.

Издатоците направени за замена на дел од средство од недвижностите, постројките и опремата се признаваат во сегашната вредност на тоа средство доколку е веројатно дека Друштвото ќе има идни економски користи од тој дел и доколку неговата вредност може да се измери веродостојно. Сите останати издатоци за секојдневно одржување на недвижностите, постројките и опремата се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка во моментот на настанување.

Депрецијација

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите, постројките и опремата се пресметува правопрпорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Згради	33-40 години
Мебел и опрема	4-20 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се коригираат, на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

Ревалоризација

Недвижностите, постројките и опремата беа ревалоризирани во годините пред 01 јануари 2005 година на крајот на секоја година со примена на официјално објавени статистички коефициенти на растезот на цените на индустриските производи на набавната или ревалоризираната вредност како и на акумулираната исправка на вредноста. Ефектот на ревалоризацијата се признаваше како ревалоризациска резерва во рамките на капиталот.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.4. Нематеријални средства

Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи, контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

Останати нематеријални средства

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

2.5. Обезвреднување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од обезвреднување. Надоместливиот износ го претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребената вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи кои се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина. Со состојба на 31 декември 2024 година, не постојат индикатори за намалување на вредноста како резултат на оштетување (економско, техничко-технолошко, пазарно и сл.) на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства.

2.6. Вложувања во подружници

Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или преземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето.

2.7. Финансиски средства

Финансиските средства се класифицираат во следните категории: кредити и побарувања, финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположливи за продажба и финансиски средства кои се чуваат до доспевање. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на иницијалното признавање.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)****Финансиски средства (продолжува)***Кредити и побарувања*

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се јавуваат кога Друштвото одобрува пари или услуги директно на комитенти без намера за размена на побарувањето. Кредитите се признаваат кога готовината се авансира на позајмувачите.

Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, дадени позајмици, како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Оваа категорија на финансиски средства се состои од хартии од вредност за тргување и хартии од вредност според објективна вредност преку добивки или загуби определени како такви при почетното признавање. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел генерирање на добивка од краткорочни флуктуации во цената или доколку е вклучено во портфолиото за кое постои краткорочен фактички облик на остварување добивка. Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиската состојба.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативни средства, кои се класифицирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Финансиски средства расположливи за продажба се оние наменети за чување на неодреден временски период, кои може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или промени во каматните стапки, девизните курсеви или цените на акциите.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се не-деривативни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на доспевање за наплата и за кои, Раководството на Друштвото има позитивна намера и способност да ги чува до нивното доспевање. Доколку Друштвото продаде значаен износ на финансиските средства кои се чуваат до доспевање пред нивното доспевање, целата категорија на овие средства се рекласифицира во финансиските средства расположливи за продажба. Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиската состојба.

Иницијално признавање и депризнавање

Набавките и продажбите на финансиските средства расположливи за продажба и оние кои се чуваат до доспевање се евидентираат на датумот на купувањето - датум на кој што Друштвото се обврзува да го купи или продаде средството. Кредитите и побарувањата се признаваат кога готовината се авансира на позајмувачите. Финансиските средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, иницијално се признаваат по објективна вредност зголемена за трошоците на трансакцијата.

**БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**Финансиски средства (продолжува)**

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственост.

Последователно мерење

По почетното признавање, Друштвото ги мери финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби и расположливите за продажба финансиски средства, по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на Извештајот за финансиска состојба. Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената.

Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата чувани до доспевање и кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата намалени за евентуалните загуби поради обезвреднување.

Реализираните добивки и загуби како и нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се определени како средства по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивките и загубите во периодот во кој настануваат. Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства по објективна вредност преку добивките и загубите го вклучуваат и приходот од камата.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи за продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од обезвреднување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во добивките и загубите. При продажба или обезвреднување на финансиските средства расположливи-запродажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.8. Обезвреднување на финансиски средства

Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на известување, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се обезвреднети само доколку постои објективен доказ за обезвреднување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата („случај на загуба“) и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основа на кредитот) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Побарувањата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентируваниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради обезвреднување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради обезвреднување во тековните добивки и загуби.

Средства евидентирани по објективна вредност

На секој датум на Извештајот за финансиската состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на финансиското средство. Значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдувањето на можноста од обезвреднување.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во тековните добивки или загуби. Доколку, во последователен период, објективната вредност на должнички инструмент класифициран како расположлив за продажба се зголеми, а зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се јавува по признавањето на загубата поради обезвреднување во тековните добивки или загуби, загубата поради обезвреднување се анулира преку добивки или загуби. Загубата поради обезвреднување на сопственичките вложувања, призната во тековните добивки или загуби, последователно не се анулира, а секое последователно зголемување на објективната вредност се признава како останата сеопфатна добивка.

2.9. Залихи

Залихите се вреднуваат по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето пазарната вредност е проценета продажна цена во нормални услови на делување, намалена за проценетите трошоци за доработка и продажба.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.10. Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради обезвреднување. Резервирање поради обезвреднување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање, како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се обезвреднети.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради обезвреднување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради обезвреднување во тековниот Извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во Извештајот за сеопфатната добивка.

2.11. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и парични еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на набавка.

2.12. Капитал, резерви и плаќања за дивиденди

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на приливите.

(в) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надоместоци се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надоместоци се вклучуваат во акционерскиот капитал.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Капитал, резерви и плаќања на дивиденди (продолжува)

(г) Резерви

Резервите се состојат од законски резерви, создадени во текот на периодите врз основа на распределба на акумулирани добивки согласно законската регулатива и одлуките на Друштвото, ревалоризациони резерви, создадени од ревалоризацијата на основните средства во минати години и останат капитал создадени со поделбата на АД Електростопанство на Република Македонија и формирањето на АД МЕПСО Скопје, како и останати резерви по одлука на Раководството на Друштвото.

(д) Акумулирани добивки/(загуби)

Акумулираните добивки/(загуби) ги вклучуваат тековните како и оние од претходните периоди, задржани добивки и загуби.

(е) Дивиденди на обични акции

Дивидендите на обичните акции се признаваат како обврски во периодот во кој што се одобрени од страна на акционерите на Друштвото.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.13. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман.

Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од позајмици, обврски кон добавувачи и останати обврски.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трансакционите трошоци. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има неусловено право за подмирување на обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на известување. Позајмиците се депризнаваат во моментот кога се измирени, откажани или истечени.

Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи и останатите обврски се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Тие се депризнаваат во моментот кога се измирени, откажани или истечени.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)
2.14. Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Друштвото како закупец

Финансискиот наем кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и користите поврзани за сопственост на предметот на наем се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по реална вредност на возилото/опремата кое е предмет на наем или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните плаќања за наем. Плаќањата за наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на обврските за наем со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот.

Средствата предмет на наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот век на средството или според периодот на наем, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на периодот на наем, во кој случај депрецијацијата ќе биде пресметана во согласност со МСС 16 Недвижности, Постројки и Опрема и МСС 38 Нематеријални средства.

Плаќањата на оперативниот наем се признаваат како трошок во добивки или загуби по праволиниска метода во текот на периодот на наем. Однапред платените наемнини се признаваат како одложени расходи.

2.15. Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во тековните добивки или загуби во периодот во кој настанале.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.16. Тековен и одложен даночен расход

Тековниот даночен расход, по стапка од 10%, се пресметува на добивката за периодот која се утврдува како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнаените расходи за даночни цели, коригирани за даночниот кредит и на помалку искажани приходи.

Даночната основа се намалува за износот на приходите од дивиденди остварени со учество во капиталот на друг обврзник - резидент на Република Северна Македонија, под услов да се оданочени кај обврзникот кој врши исплата на дивиденда. Даночните обврзници кои ќе вршат исплати на акумулираните добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 година за дивиденди и други распределби од добивката имаат обврска да пресметаат и платат данок на добивка.

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во тековни добивки и загуби, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат во сеопфатната добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во останата сеопфатна добивка.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временни разлики на овие датуми.

2.17. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во билансот на состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.18. Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените и јубилејни награди

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето, како и јубилејни награди. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање и за јубилејни награди на вработените, бидејќи смета дека овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

2.19. Резервирања

Резервирањата се признаваат во Извештајот за финансиската состојба кога Друштвото има сегашна законска или изведена обврска за која е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската и може да се направи веродостојна проценка за износот на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за обврската.

2.20. Признавање на приходи и расходи

Продажби

Приходот од продажби се мери по објективна вредност на примените средства или побарувања. Приходот се признава кога значителните ризици и полезности од сопственоста се пренесени на купувачот и не постојат значителни неизвесности околу наплатата.

Донации

Приходите од донации почетно се признаваат како одложени приходи кога постои разумна сигурност дека тие ќе бидат примени и дека Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со давањето на донацијата. Донациите кои претставуваат надомест на трошоци кои ги направило Друштвото се признаваат во добивките или загубите на систематска основа во периодот во кој трошоците се признаени. Донациите кои претставуваат надомест за набавна вредност на средства на Друштвото се признаваат во добивките или загубите на систематска основа пропорционално распоредени низ животниот век на средството.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Признавање на приходи и расходи (продолжува)

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Приходи од финансирање

Приходите од финансирање вклучуваат приходи од камати и позитивни курсни разлики. Приходите од камати се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка кога се пресметуваат, земајќи го во предвид ефективниот принос на средството.

Расходи од финансирање

Расходите од финансирање вклучуваат расходи од камата за позајмици, расходи од казнени камати и негативни курсни разлики. Трошоците за позајмување кои директно се однесуваат на набавката, изградбата или производството на средство кое се квалификува се капитализираат како дел од набавната вредност на тоа средство. Приходот заработен од повремени инвестирања на специфичните трошоци за позајмување, кои треба да се искористат за средството кое се квалификува, се намалува од трошоците за позајмување кои се квалификуваат за капитализација. Останатите трошоци за позајмување се признаваат како расход во периодот во кој настануваат.

2.21. Потенцијални и преземени средства и обврски

Не се евидентирани потенцијални и преземени обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, потенцијални средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.22. Известување по оперативни сегменти

Деловни сегменти

Деловните активности на Друштвото во целост се однесуваат на еден оперативен сегмент - пренос на електрична енергија.

Географски сегменти

Деловните активности на Друштвото се вршат на територијата на Република Северна Македонија и Европа.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**2.23. Трансакции со поврзани страни**

Поврзани страни се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани страни се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.24. Настани по датумот на известување

Оние настани по датумот на известување кои даваат дополнителни информации за финансиската состојба на Друштвото на датумот на известувањето (корективни настани) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ****3.1. Фактори на финансиски ризици**

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик, ликвидносен ризик и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитниот ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2. Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на извештајот за финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела (во илјади денари):

	2024	2023
Класи на фин. средства - евидентирана вредност		
Финансиски средства расположливи за продажба	2.460	2.460
Вложување во поврзани страни	4.449	-
Финансиски побарувања	573.732	498.383
Побарувања од купувачи и останати побарувања	2.508.932	2.276.795
Парични средства и еквиваленти	1.001.564	1.225.648
	4.091.137	4.003.286

Кредитниот ризик за паричните средства и еквиваленти е материјално незначеен затоа што средствата се депонирани во реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

Анализата на кредитниот квалитет на финансиските побарувања и на портфолиото на побарувањата од купувачи се обелоденети во Белешките 11 и 13.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.3. Пазарен ризик

Ризик од курсни разлики

Ризикот од курсни разлики претставува ризик од неповолна флукуација на курсевите на странските валути. Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од обврските по кредити, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое сепак е ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен. Друштвото не користи инструменти за заштита од овој ризик.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи:

	(000 МКД)	
	2024	2023
Средства		
ЕУР	508.208	1.036.121
УСД	1.412	1.764
ГБП	399	381
ЦХФ	10	10
Обврски		
ЕУР	1.668.643	1.672.880

Анализа на сензитивноста на странски валути

			(000 МКД)
			2024
ЕУР	Нето износ	1%	-1%
	(1.160.435)	(11.604)	11.604
ГБП	1.412	14	(14)
ЦХФ	10	-	-
УСД	Нето износ	5%	-5%
	1.412	71	(71)
Добивка / (Загуба)	(1.157.600)	(11.520)	11.520

			(000 МКД)
			2023
ЕУР	Нето износ	1%	-1%
	(636.759)	(6.368)	6.368
ГБП	1.764	18	(18)
ЦХФ	10	-	-
УСД	Нето износ	5%	-5%
	1.764	88	(88)
Добивка / (Загуба)	(633.221)	(6.262)	6.262

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 1% и 5%. Позитивниот, односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 1% и 5%.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)

Ризик од каматни стапки

Друштвото е изложено на ефектите на флуктуациите на пазарните каматни стапки врз нејзината финансиска состојба и готовински текови. Следната табела ја прикажува изложеноста на Друштвото на каматен ризик (во илјади денари):

	2024	2023
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Финансиски средства расположливи за продажба	2.460	2.460
Побарувања од купувачи и останати побарувања	2.508.932	2.276.795
Парични средства и парични еквиваленти	68	30
	2.511.460	2.279.285
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Парични средства и парични еквиваленти	1.001.496	1.225.618
	1.001.496	1.225.618
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Финансиски побарувања	573.732	498.383
	573.732	498.383
	4.086.688	4.003.286
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски кон добавувачи и останати обврски	637.018	893.133
Обврски по камати за кредити	4.515	1.339
	641.533	894.472
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Обврски по кредити	1.595.661	1.637.403
	1.595.661	1.637.403
	2.237.194	2.530.563

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

			2024
	Нето износ	2%	-2%
Со променлива каматна стапка	(594.165)	(11.883)	11.883
			2023
	Нето износ	2%	-2%
Со променлива каматна стапка	(410.446)	(8.209)	8.209

Позитивниот, односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.4. Ризик од ликвидност

Внимателно управување со ризикот од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски (во илјади денари)

	31 декември 2024			
	Тековни		Нетековни	
	До 1 година	1 до 2 години	2 до 5 години	Подоцна од 5 години
Обврски по кредити	345.262	690.524	564.390	-
Обврски кон добавувачи и останати обврски	637.018	-	-	-
	982.280	690.524	564.390	-

	31 декември 2023			
	Тековни		Нетековни	
	До 1 година	1 до 2 години	2 до 5 години	Подоцна од 5 години
Обврски по кредити	367.842	289.430	802.708	177.423
Обврски кон добавувачи и останати обврски	893.133	-	-	-
	1.260.975	289.430	802.708	177.423

3.5. Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат обврските по кредити обелоденети во Белешка 15 и капитал, кој се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, законски резерви, останат капитал и акумулирана добивка.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

Ризик при управување со капитал (продолжува)

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање како однос на обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2024	2023
Обврски по кредити	1.600.176	1.637.403
Вкупен капитал	9.439.641	8.966.134
	0,17	0,18

3.6. Процена на објективна вредност

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да се подмири по пазарни услови односно помеѓу странки кои влегуваат во доброволни трансакции. Објективната вредност се базира на проценката од страна на Раководството зависно од видот на средствата и обврските.

3.6.1. Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што сл:

- Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во извештајот за финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади денари):

2024	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Вложувања во ХВ на странски друштва	-	-	2.460	2.460
2023	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Вложувања во ХВ на странски друштва	-	-	2.460	2.460

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)****3.6.2. Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност**

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу (во илјади денари):

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2024	2023	2024	2023
Средства				
Финансиски побарувања	573.732	498.383	573.732	498.383
Побарувања од купувачи и ост. побарувања	2.508.932	2.276.795	2.508.932	2.276.795
Парични средства и парични еквиваленти	1.001.564	1.225.648	1.001.564	1.225.648
Вкупни средства	4.084.228	4.000.826	4.084.228	4.000.826
Обврски				
Обврски по кредити	1.600.176	1.637.403	1.600.176	1.637.403
Обврски кон добавувачи и останати обврски	637.018	893.133	637.018	893.133
Вкупни обврски	2.237.194	2.530.536	2.237.194	2.530.536

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради обезвреднување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски кон добавувачи и обврски по кредити

Сметководствената вредност на обврските по кредити е приближна на нивната објективна вредност поради променливите каматни стапки и нивните промени согласно пазарните услови. Сметководствената вредност на обврските спрема добавувачите соодветствува на нивната објективна вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие посебни финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2024 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираниите вредности на овие средства се анализирани во Белешките 6 и 7. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Обезвреднување кај нефинансиски средства

Загуби од обезвреднување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоци не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

Обезвреднување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања
Друштвото пресметува обезвреднување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради обезвреднување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради обезвреднување кои се досега признати.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Значајни смеководствени проценки (продолжува)

Залихи

Залихите се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност се земаат предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КАТЕГОРИИ

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин (во илјади денари):

	2024	2023
Средства		
<i>Кредити и побарувања</i>		
Финансиски побарувања	573.732	498.383
Побарувања од купувачи и останати побарувања	2.508.932	2.276.795
Парични средства и парични еквиваленти	1.001.564	1.225.648
	4.084.228	4.000.826
<i>Финансиски средства расположливи за продажба</i>		
Вложувања во хартии од вредност на странски друштва	2.460	2.460
	2.460	2.460
	4.086.688	4.003.286
Обврски		
<i>Останати финансиски обврски по амортиз. наб. вредност</i>		
Обврски по кредити	1.600.176	1.637.403
Обврски кон добавувачи и останати тековни обврски	637.018	893.133
	2.237.194	2.530.536

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Аванси и инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност					
На 01 јануари 2023	32.729	11.047.723	7.051.298	1.926.961	20.058.711
Набавки во текот на годината	6.470	1.476	57.271	596.889	662.106
Примени средства по основ на донација	-	-	-	-	-
Пренос од/во	-	-	-	-	-
Пренос од инвестиции во тек	-	-	-	-	-
Отуѓување и расходување	-	-	-	-	-
На 31 декември 2023	39.199	11.049.199	7.108.569	2.523.850	20.720.817
На 01 јануари 2024	39.199	11.049.199	7.108.569	2.523.850	20.720.817
Набавки во текот на годината	1.529	-	190.667	504.967	697.163
Примени средства по основ на донација	-	42.635	1.036	(43.671)	-
Пренос од/во	-	-	-	-	-
Пренос од инвестиции во тек	-	-	-	-	-
Отуѓување и расходување	-	-	-	-	-
На 31 декември 2024	40.728	11.091.834	7.300.272	2.985.146	21.417.980
Акумулирана депрецијација					
На 01 јануари 2023	-	6.816.652	4.869.667	-	11.686.319
Депрецијација за годината	-	212.164	262.744	-	474.908
Депрецијација од донирани средства	-	-	-	-	-
Отуѓување и расходување	-	-	-	-	-
На 31 декември 2023	-	7.028.816	5.132.411	-	12.161.227
На 01 јануари 2024	-	7.028.816	5.132.411	-	12.161.227
Депрецијација за годината	-	208.414	218.024	-	426.438
Депрецијација од донирани средства	-	-	-	-	-
Отуѓување и расходување	-	-	-	-	-
На 31 декември 2024	-	7.237.230	5.350.435	-	12.587.665
Нето евидентирана вредност					
На 31 декември 2023	39.199	4.020.383	1.976.158	2.523.850	8.559.590
На 31 декември 2024	40.728	3.854.604	1.949.837	2.985.146	8.830.315

Донирани средства

Трошокот за депрецијација на недвижностите, постројките и опремата набавени од донирани средства изнесува 30.832 илјади денари (2023: 30.192 илјади денари) (Белешка 16 и 19).

Залог врз недвижности, постројки и опрема

Со состојба на 31 декември 2024 година, Друштвото, нема доставени достапни и соодветни податоци и информации во однос на воспоставените хипотеки и други оптоварувања врз материјалните и други средства на Друштвото.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено
Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Ограничување на сопственоста

Со состојба на 31 декември 2024 година, Друштвото поседува документација (имотни листови, поседовни листови, одобрение за градење, градежнотехничка документација, елаборати за експропријација, одобрение за употреба...) за дел од недвижностите со кои располага. За останатите недвижности, Друштвото поседува евидентни листови за линиски инфраструктурни објекти, согласно Законот за Катастар на Недвижности и за истите во тек се постапки за утврдување на соодветниот статус за предметните недвижности.

Инвестиции во тек и дадени аванси

Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 инвестициите во тек и дадените аванси вклучуваат (во илјади денари):

	2024	2023
Дадени аванси за основни средства	427.126	233.182
Инвестиции во тек	427.126	233.182
Далновод 110 КВ Вруток – Тетово	-	42.635
400 кв ДВ и ТС БТ-МК.АЛБ.Граница	1.107.138	997.533
Далновод Штип-Македонско Бугарска Граница и Трафостаница 400/100 КВ Штип	209	209
Рехабилитација на Далековод 400/100 кв - Битола 2	96.217	96.217
АББ ПАКЕТ 1; ЛОТ1 и ЛОТ 2	73.183	73.183
ЕИБ Трафостаница Скопје 5, Петровец, Драчево и други	861	861
Компонента 1 ЛОТ 2 високонапонска опрема 44114	106.107	101.142
Консултантски дог. 02-7055 заем ЕБОР 44114	42.741	40.355
Далновод 400КВ Битола - Грчка Граница	146	146
Консултантски услуги ГРАНТ 02-3933	70.130	70.130
Коленко ЕБОР 27768	5.844	5.843
Светска Банка МБОР Трафостаница Скопје 5	78	78
Светска Банка ЕПДП-ТС-КС	162	162
Реконструкција 110 КВ Штип – Овче поле	80.176	76.919
Реконструкција на 110 КВ ДВ Битола-Прилеп	147.043	123.157
Реконструкција на 110 КВ ДВ Велес-Овче поле	120.092	107.017
Реконструкција на 110 КВ ДВ СК 4 - Велес	20.941	13.550
Реконструкција 110 КВ Ослемеј – Кичево	8.364	8.364
Набавка и инсталација на 400/100 KV ТС Дуброво	93.387	71.485
ТС Битола 2 - набавка и монтажа на опрема	157.021	147.374
Телекомуникациска опрема	-	-
Останато	428.180	314.307
	2.558.020	2.290.668
Вкупно инвестиции во тек и дадени аванси	2.985.146	2.523.850

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Софтвер	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност			
На 01 јануари 2023	87.428	32.320	119.748
Пренос од инвестиции во тек	-	-	-
На 31 декември 2023	87.428	32.320	119.748
На 01 јануари 2024	87.428	32.320	119.748
Пренос од инвестиции во тек	-	-	-
На 31 декември 2024	87.428	32.320	119.748
Акумулирана амортизација			
На 01 јануари 2023	79.170	-	79.170
Амортизација за годината	4.129	-	4.129
На 31 декември 2023	83.299	-	83.299
На 01 јануари 2024	83.299	-	83.299
Амортизација за годината	4.129	-	4.129
На 31 декември 2024	87.428	-	87.428
Нето евидентирана вредност			
На 31 декември 2023	4.129	32.320	36.449
На 31 декември 2024	-	32.320	32.320

Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година, Друштвото нема оптоварувања врз своите нематеријални средства.

8. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ

На 31 декември 2024 и 2023 година, вложувањето во подружници е како што следи:

	% на учество	Земја на основање	Валута	2024	2023
МЕМО ДООЕЛ Скопје	100%	PCM	МКД	124.929	142.288
				124.929	142.288

Со состојба на 31 декември 2024 година вложувањето во износ од 124.929 илјади денари се однесува на вложувањето во друштвото МЕМО ДООЕЛ Скопје – македонски оператор на пазар на електрична енергија Скопје, со основна дејност 84.13 Управување и давање помош за поуспешно деловно работење. Друштвото е основано на 31 август 2018 година со одлука на УО согласно член 237 точка 9 од Законот за енергетика (Службен весник на РСМ бр.96/2018 година).

Во текот на 2024 година врз основа на Одлука за намалување на основната главнина Друштвото одлучи да ја намали основната главнина на подружницата за износ од 17.359 илјади денари со што основната главнина на подружницата ќе изнесува 124.929 илјади денари.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

9. ВЛОЖУВАЊА ВО ПРИДРУЖНИ ДРУШТВА

	% од учест.	Земја на основање	Валута	31 декември 2024	31 декември 2023
Електроенергетски Координационен Центар ДОО Белград	25%	Р.Србија	РСД	4.449	4.449
				4.449	4.449

Движењето на сметката на вложувања во придружни друштва во текот на 2023 и 2022 година е како што следи:

	2024	2023
На 01 јануари	4.449	4.449
Вложување во подружница	-	-
На 31 декември	4.449	4.449

Сумарните финансиски информации на придружното друштво за разгледуваните периоди се како што следи:

	2024	2023
Средства	163.889	188.423
Обврски	96.887	188.425
Приходи	234.297	186.004
Добивка/(загуба) за годината	29.156	23.570

Известувачкиот период на придруженото друштво соодветствува на периодот на известување на Друштвото МЕПСО АД Скопје.

Дивидендите се предмет на одобрување од најмалку 51% од содружниците со право на глас на придружното друштво. Во текот на 2024 и 2023 година Друштвото нема примено дивиденда.

Друштвото не е изложено на никакви неизвесни и / или превземени обврски во однос на вложувањето во придружното друштвото

10. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

	2024	2023
Вложувања во некотираните акции на странски правни лица	2.460	2.460
	2.460	2.460

11. ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА

	2024	2023
Краткорочни финансиски побарувања		
Дадени позајмици на правни лица во земјата	533.700	493.700
Побарувања по камати за дадени позајмици	58.290	22.941
Намалено за резервирање	(18.258)	(18.258)
	573.732	498.383

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Финансиски побарувања (продолжува)

Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година, финансиските побарувања се како што следи:

Примател	Оригинална валута на заемот (МКД)	Услови на отплата	Доспевање	Вид на каматна стапка	Каматна стапка	2024	2023
Македонски Железници Транспорт АД Скопје Побарувања за камата	30.000.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	07.03.2014	фиксна	6% год.	20.400 7.558	10.700 7.558
Намалено за резервирање						18.258 (18.258)	18.258 (18.258)
Македонски Железници Транспорт АД Скопје Побарувања за камата	10.000.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	31.12.2022	фиксна	6% год.	10.000 600	10.000 2.408
Македонски Железници Транспорт АД Скопје Побарувања за камата	11.500.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	01.07.2022	фиксна	6% год.	11.500 690	11.500 2.076
11 Октомври Еурокомполит АД Прилеп Побарувања за камата	1.500.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	04.05.2019	фиксна	6% год.	1.500 -	1.500 710
11 Октомври Еурокомполит АД Прилеп Побарувања за камата	5.000.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	11.06.2022	фиксна	6% год.	5.000 -	5.000 1.738
Македонски Железници Транспорт АД Скопје Побарувања за камата	200.000.00	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	09.07.2024	фиксна	6% год.	200.000 14.660	200.000 -
Акционерско друштво за поштенски сообраќај Пошта на Северна Македонија Побарувања за камата	100.000.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	20.06.2024	фиксна	6% год.	100.000 2.903	100.000 -
Акционерско друштво за поштенски сообраќај Пошта на Северна Македонија Побарувања за камата	40.000.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	30/12/2025	фиксна	6% год.	40.000 -	- -
Акционерско друштво за Водостопанство на Република Северна Македонија Побарувања за камата	95.000.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	13.10.2024	фиксна	6% год.	95.000 6.949	95.000 -
Акционерско друштво за Водостопанство на Република Северна Македонија Побарувања за камата	60.000.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	13.10.2024	фиксна	6% год.	60.000 3.629	60.000 -
						63.629	-
						573.732	498.383

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Финансиски побарувања (продолжува)

Старосната структура на финансиските побарувања со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

	2024	2023
Недоспеани побарувања	527.200	455.000
Доспеани неоштетени	-	-
До 2 месеци	-	-
Од 2 - 6 месеци	-	-
Од 6 - 12 месеци	-	-
Над 1 година	46.532	43.383
Поединечно оштетени	18.258	18.258
	591.990	516.641
Намалено за: резервирање поради обезвреднување	(18.258)	(18.258)
	573.732	498.383

Движењето на сметката на резервирањата од обезвреднување на финансиските побарувања во текот на 2024 и 2023 година е како што следи:

	2024	2023
На 01 јануари	18.258	22.521
Наплатени отпишани побарувања	-	(4.263)
На 31 декември	18.258	18.258

12. ЗАЛИХИ

	2024	2023
Резервни делови	34.414	34.784
Суровини и материјали	9.109	10.935
Ситен инвентар	3.181	4.398
	46.704	50.117

13. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	2024	2023
Побарувања од купувачи		
Домашни купувачи	2.916.881	2.916.197
Странски купувачи	62.575	85.044
	2.979.456	3.001.241
Намалено за: резервирања за оштетувања	(940.319)	(940.319)
	2.039.137	2.060.922
Останати тековни побарувања		
Однапред платени трошоци	82.838	74.970
Пресметани приходи кои не се фактурирани	469.373	213.847
Побарувања за данок на додадена вредност	-	51.408
Побарувања по дадени аванси	5.499	4.400
Побарувања од вработени	323	1.926
Останати побарувања	99	100
	558.132	346.651
Вкупно побарувања од купувачи и останати побарувања	2.597.269	2.407.573

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата

Салдото на побарувањата од купувачите на датумот на известување може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

31 декември 2024	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	441.675	2.155.594	940.319	3.537.588
Исправка на вредност	-	-	(940.319)	(940.319)
Нето евидентирана вредност	441.675	2.155.594	-	2.597.269

31 декември 2023	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	567.181	1.840.392	940.319	3.347.892
Исправка на вредност	-	-	(940.319)	(940.319)
Нето евидентирана вредност	567.181	1.840.392	-	2.407.573

Анализата на старосната структура на побарувањата од купувачите и останатите побарувања со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

	2024	2023
Недоспеани побарувања	441.675	567.181
Доспеани неоштетени		
До 2 месеци	13.289	29.097
Од 2 - 6 месеци	384.981	220.495
Од 6 - 12 месеци	801.185	864.277
Над 1 година	956.139	726.523
Поединечно оштетени	940.319	940.319
	3.537.588	3.347.892
Намалено за: резервирање поради обезвреднување	(940.319)	(940.319)
	2.597.269	2.407.573

Резервирање поради обезвреднување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата од обезвреднување на побарувањата од купувачи во текот на 2024 и 2023 година е како што следи:

	2024	2023
На 01 јануари	940.319	949.819
Наплатени отпишани побарувања	-	(9.500)
Резервација-исправка на вредност на побарувања од купувачи	-	-
Корекција - бришење од сметководствена евиденција	-	-
Ослободување на исправка на вредност на поб. од куп. (Бел. 19)	-	-
На 31 декември	940.319	940.319

Во текот на 2024 Друштвото наплати отпишани побарувања во вкупен износ од 14 илјади денари (2023: 13.840 илјади денари) (Белешка 20).

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2024	2023
Денарски сметки во банки	491.467	187.342
Девизни сметки во банки	510.029	1.038.276
Благајна	68	30
	1.001.564	1.225.648

15. КАПИТАЛ

Акционерски капитал

На 31 декември 2024 и 2023 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3.059.393 обични акции. Министерството за транспорт и врски на Република Северна Македонија е сопственик на севкупниот акционерски капитал со номинална вредност од 1.000 денари по акција.

Имателите на обични акции имаат право на дел од остварената добивка (дивиденда) и добиваат право на еден глас на Собранието на Акционери за еквивалент од 1 акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Резерви

Движењето на сметките на резервите во текот на 2024 и 2023 година е како што следи:

	Законски резерви	Ревалориза- циски резерви	Останати резерви	Вкупно
01 јануари 2024	363.203	60.903	2.911.397	3.335.503
Издвојување на резерви во текот на годината	-	-	-	-
31 декември 2024	363.203	60.903	2.911.397	3.335.503
01 јануари 2023	301.216	60.903	2.911.397	3.273.516
Издвојување на резерви во текот на годината	61.987	-	-	61.987
31 декември 2023	363.203	60.903	2.911.397	3.335.503

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Капитал (продолжува)*Законски резерви*

Законските резерви се регулирани со одредбите на Законот за трговски друштва и се додека не се постигне пропишаниот минимум, законската резерва може да се користи само за надоместување на загубата. Кога ќе се достигне пропишаниот минимум, законската резерва може да се користи и за исплата на дивиденди, врз основа на одлука на сопственикот, но само ако висината на дивидендите за деловната година не го достигне минимумот за исплата, пропишан со Законот за трговски друштва или статутот на Друштвото.

Ревалоризациски резерви

Ревалоризациските резерви се создадени иницијално врз основа на домашната законска регулатива како резултат на ревалоризацијата на материјалните средства набавени пред 1 јануари 2005 година.

Останати резерви

Останатите резерви се создадени врз основа на одлука на раководните органи на Друштвото за резерви за инвестиции. Со состојба на 31 декември 2024 останатите резерви изнесуваат 2.911.397 илјади денари (2023: 2.911.397 илјади денари).

Останат капитал

Останатиот капитал во вкупен износ од 296.913 илјади денари (2023: 296.913 илјади денари) е настанат во процесот на трансформацијата на АД Електростопанство на Република Македонија. Начинот на организација и употреба на овој останат капитал ги утврдува Собранието на акционерите на Друштвото со посебен акт.

Нераспределена добивка

Износот на нераспределена добивка од 2.747.832 илјади денари (2023: 2.274.325 илјади денари) потекнува од акумулирана добивка/(загуби) од тековниот и претходните периоди.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

16. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ

На 31 декември 2024 и 2023 година салдото на обврските по кредити се состои од:

Долгорочни позајмици со камата

Позајмувач	Оригинална валута на заемот (ЕУР)	Услови на отплата	Доспевање	Вид на каматна стапка	Каматна стапка	2024	2023
European Investment Bank (EIB) Заем број 22332	13.000.000	35 еднакви полугодишни рати	15/09/2009- 15/09/2026	Променлива	6 месечен Euribor +0.40%	-	-
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) Заем број 80440	14.000.000	32 еднакви полугодишни рати	15/05/2017- 15/11/2032	Променлива	6 месечен Euribor +Variable Spread	411.736	463.784
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Заем број 44114	25.000.000	24 еднакви полугодишни рати	20/12/2016- 20/06/2028	Променлива	6 месечен Euribor +3%	754.470	816.818
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Заем број 46274	37.000.000	23 еднакви полугодишни рати	20/06.2019- 20/06/2030	Променлива	6 месечен Euribor +3%	433.970	356.801
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Заем број 54625	26.400.000	26 еднакви полугодишни рати	20/04.2027 20/10/2039	Променлива	6 месечен Euribor +3%	-	-
						1.600.176	1.637.403
Намалено за: тековна доспеаност						(345.262)	(304.301)
						1.254.914	1.269.561
Краткорочни позајмици со камата и тековна доспеаност на долгорочни позајмици со камата							
Тековна доспеаност на долгорочни каматносни позајмици						340.747	366.503
Обврски по камати						4.515	1.339
						345.262	367.842

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Обврски по кредити (продолжува)

Согласно искористените средства од заеми состојба на 31 декември 2024 и 2023 година, на обврските по кредити и камати е како што следи:

31 декември 2024	илјади Евра	илјади денари
Во рок од 12 месеци	5.614	345.262
Од 1 до 2 години	11.229	690.524
Од 2 до 5 години	9.178	564.390
Над 5 години	-	-
	26.021	1.600.176

31 декември 2023	илјади Евра	илјади денари
Во рок од 12 месеци	5.982	367.842
Од 1 до 2 години	4.706	289.430
Од 2 до 5 години	13.053	802.708
Над 5 години	2.886	177.423
	26.627	1.637.403

Обврските по кредити се наведени според моменталната состојба на заеми и искористени средства по истите до 31.12.2024 година. Од Заем ЕБРД 46274 се искористени 10.627.846 ЕУР, односно до 31.12.2024 година се повлечени 28,72% а остануваат за ново користење уште 26.372.154 ЕУР. Од Заем ЕБРД 54625 нема искористени средства и останува за ново користење вкупниот износ од 26.400.000 ЕУР. Согласно ова, Друштвото во својот план за отплата на заеми за периодот 2025-2039 планира значително повисоки износи на обврски за анuitети по склучените договори за заеми во споредба со горенаведените.

Договорот за заем од IBRD бр 80440 е склучен во 2011 година во износ од 14.000.000 Евра. До 31 декември 2024 година Друштвото има искористено 13.337.162 Евра од овој заем, а останатите се откажани (2023: 13.337.162 Евра).

Заемот од ЕБОР со бр. 44114 е одобрен на вкупен износ од 25.000.000 Евра. До 31 декември 2024 година Друштвото има целосно повлечено 25.000.000 Евра од овој заем (2023: 22.785.314 Евра).

Заемот од ЕБОР со бр. 46274 е одобрен на вкупен износ од 37.000.000 Евра. До 31 декември 2024 година Друштвото има повлечено 10.627.846 Евра од овој заем (2023: 8.178.957 Евра).

Заем од ЕБОР со бр. 54625 е одобрен во 2024 година и е одобрен на вкупен износ од 26.400.000 Евра. До 31 декември 2024 година Друштвото нема повлечено средства од овој заем

Обезбедување Заемот ИБРД 80440 е обезбеден со издадена гаранција од Република Северна Македонија, додека заем: од ЕБОР бр. 44114 ЕБОР со бр. 46274, ЕБОР бр. 54625 се необезбедени.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

17. РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ

Со состојба на 31 декември 2024 година, Друштвото има разграничени донации кои се состојат од постројки и опрема во вкупен износ од 983.275 илјади денари (2023: 1.044.299 илјади денари).

Промените на разграничените поддршки во текот на 2024 и 2023 година е како што следи:

	2024	2023
На 01 јануари	1.014.107	1.044.299
Зголемувања	-	-
Депрецијација на недвижности, постројки и опрема (Бел. 6 и 19)	(30.832)	(30.192)
На 31 декември	983.275	1.014.107

На 22 февруари 2016 година АД Мепсо, Скопје и Европска банка за обнова и развој (ЕБОР) склучија договор за донација во износ од ЕУР 12.000.000 за финансирање на изградба и набавка на постројки наведени во Преглед 1 од договорот за донација.

На 10 ноември 2009 година АД МЕПСО, Скопје и Те-То АД, Скопје имаат склучено договор со број 02-7538 за приклучување на постројка за комбинирано производство на електрична енергија и топлина при што предмет на договорот е градба, предавање на правото на сопственост и надомест за приклучување на постројката. Според договорот целокупниот процес околу изградбата ќе биде извршен од страна на Те-То АД, додека по изградбата на постројката сопственоста на постројката ќе му биде пренесена на АД МЕПСО. Согласно член 2 од договорот дел од трансформаторското поле ќе му припадне и на Те-То АД. Во текот на 2012 година е извршен преносот на сопственост на постројката, а врз основа на крајните извештаи за колудација вкупната вредност на постројката изнесува 574.908 илјади денари при што делот кој му е пренесен на АД МЕПСО е во износ од 537.730 илјади денари, додека делот на Те-То АД, Скопје изнесува 37.178 илјади денари.

18. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	2024	2023
Добавувачи		
Домашни добавувачи	388.061	524.758
Странски добавувачи	68.467	35.477
	456.528	560.235
Останати тековни обврски		
Пресметани приходи	275.545	182.631
Обврски за примени аванси од добавувачи	9.362	8.550
Обврски за данок на додадена вредност	3.948	21.587
Однапред пресметани трошоци	299.935	278.297
Останати тековни обврски	180.490	332.898
	769.280	823.963
	1.225.808	1.384.198

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

19. ПРИХОДИ ОД ПРОДАДЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

	2024	2023
Услуги за алокација на преносни капацитети	2.164.449	4.605.616
Приходи за услуги за порамнување од дебаланс при користење на активна електрична енергија	1.747.713	1.111.557
Продадена електрична енергија/ пренесена до ЕВН	1.393.176	1.318.597
Приходи за услуги за порамнување од дебаланс при користење на активна електрична енергија во странство	477.710	520.875
Приходи од терциерна регулација	149.735	222.521
Приходи од секундарна регулација	102.275	112.179
Приходи од врвна активна моќност	174.087	168.202
Директни купувачи	126.387	152.533
Продадена електрична енергија/ пренесена до ЕЛЕМ	45.943	39.502
Приходи од продажба на странски пазар (транзит)	39.633	146.452
Приходи од реактивна електрична енергија	25.291	27.175
Останати приходи од продажба	1.139	1.722
	6.447.538	8.426.931

20. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2024	2023
Приходи од амортизација на донации (Белешка 6,16)	30.832	30.192
Приходи од штети, пенали и казни од балансно одговорни страни	1.823	-
Приходи од наплатени отпишани побарувања	14	13.840
Приходи од наплата на штети и пенали	11.732	5.877
Приходи од наемнини	-	2.080
Приходи од субвенции	897	-
Приходи од дивиденди	-	1.385
Приходи од добиени судски спорови	558	114
Приходи од наплатена гаранција	400	-
Останати приходи	16.718	15.617
	62.974	69.105

21. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

	2024	2023
Наб. вредн. на искористена активна ЕЕ од странство-дебаланс	661.185	524.212
	661.185	524.212

22. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

	2024	2023
Потрошена електрична енергија и гориво	53.509	62.996
Потрошени материјали	7.886	14.609
Потрошени резервни делови	880	1.626
Отпис на ситен инвентар	2.550	3.827
	64.825	83.058

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

23. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2024	2023
Бруто плати	676.487	537.214
Регрес за годишен одмор	28.734	23.245
Останати користи на вработените утврдени со Колективен дог.	14.778	12.268
	719.999	572.727

Останатите трошоци за вработените се состојат од разни видови на помош.

24. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2024	2023
Надомест за алокација на преносни капацитети	570.339	1.122.237
Останати даноци, придонеси и членарини	47.442	262.589
Одржување	88.908	99.039
Надомест за транзит на електрична енергија	20.686	57.796
Трошоци за донации во паричен износ	22.713	30.639
Премии за осигурување	28.767	27.801
Патни трошоци за службени патувања	24.128	25.439
Адвокатски, нотарски, ревизорски и други интелектуални услуги	17.658	13.994
Банкарски провизии	33.513	9.389
Трошоци за комуникација	7.153	6.251
Надомест на регулаторната комисија	3.113	5.615
Надоместоци по менаџерски договори	2.855	5.107
Трошоци за репрезентација, реклама и спонзорство	3.159	4.393
Советувања и семинари	2.683	4.083
Судски трошоци	2.179	2.653
Надомести за надзорен одбор	1.196	1.449
Пенали	381	1.224
Вредносно усогласување на побарувања од купувачи	-	107
Трошоци за концесии, лиценци	172	-
Останати оперативни расходи	57.655	48.216
	934.700	1.728.021

25. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2024	2023
Приходи од финансирање		
Приходи од камати	65.429	42.516
Позитивни курсни разлики	3.932	13.195
	69.361	55.711
Расходи од финансирање		
Расходи по камати	(54.435)	(43.372)
Негативни курсни разлики	(4.583)	(14.355)
	(59.018)	(57.727)
	10.343	(2.016)

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

26. ДАНОК НА ДОБИВКА

	2024	2023
Тековен даночен расход	55.988	82.656
Одложен даночен расход	-	-
	55.988	82.656

Усогласувањето на законскиот данок на добивка во Извештајот за сеопфатната добивка за годините кои што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година, е како што следи:

	2024	2023
Добивка/(Загуба) пред оданочување	529.495	906.650
Усогласување за:		
Непризнаени расходи за даночни цели	30.385	41.571
Даночна основа	559.880	948.221
Намалување на даночна основа	-	(13.763)
Даночна основа по намалување	559.880	934.458
Пресметан данок на добивка (10%)	55.988	93.446
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	(10.790)
Пресметан данок по намалување	55.988	82.656
Ефективна даночна стапка	10,57%	9.12%

Друштвото нема направено резервирање на одложени даночни средства во овие посебни финансиски извештаи, бидејќи Друштвото не може со разумна сигурност да го одреди нивото на даночното средство кое би се искористило во иднина.

27. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ

Потенцијални средства - судски спорови

Вредност на судските спорови во кои Друштвото се јавува како тужител со состојба 31 декември 2024 година изнесуваат 587.904 илјади денари (2023: 738.773 илјади денари).

Потенцијални обврски - судски спорови

Со состојба на 31 декември 2024, судските постапки покренати против Друштвото изнесуваат вкупно 2.305.527 илјади денари (2023: 2.365.110 илјади денари). Друштвото на 31 декември 2024 година не евидентира било какво резервирање на денот на известување бидејќи Раководството на Друштвото смета дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски и одлив на средства.

Потенцијални обврски - Гаранции

Со состојба на 31 декември 2024, Друштвото има издадено банкарски гаранции издадени од страна на домашни финансиски институции во вкупен износ од 49.512 илјади денари во корист на коминтенти за исполнување на своите активности. Друштвото има примени гаранции на износ од 429.922 илјади денари

Залог врз недвижности, постројки и опрема

Со состојба на 31 декември 2024 година, Друштвото нема доставени достапни и соодветни податоци и информации во однос на воспоставените хипотеки и други оптоварувања врз материјалните и други средства на Друштвото.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Потенцијални и преземени средства и обврски (продолжува)
Преземени обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

Со состојба на 31 декември 2024 година, Друштвото има склучено договори за кредити кои не се во целост искористени (Белешка 15).

Финансиски договорни обврски

Согласно склучениот договор за кредит со ЕБОР број 44114, ЕБОР 46274 и ЕБОР 54625 Друштвото е должно, во текот на целиот период на отплата на долгот, да ги одржи следните соодветни финансиски показатели:

- а. Показател на покриеност на отплатата на долг, повисоко од 1.2
- б. Коефициент на финансиски долг/ EBITDA, пониско од 4
- в. Коефициент на капитал, повисоко од 0.3

Остварените показатели согласно одредбите од горенаведените договори се следните:

Остварен показател	2024	2023
а. Показател на покриеност на отплатата на долг	1,43	1.22
б. Коефициент на финансиски долг/ EBITDA	1,51	1.14
в. Коефициент на капитал	0,67	0.65

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Потенцијални и преземени средства и обврски (продолжува)

Согласно склучениот договор за кредит со Меѓународната Банка за Обнова и Развој („МБОР“) број 80440, Друштвото е должно, во текот на целиот период на отплата на долгот, да го одржи следниот финансиски показател:

а. Нето приходи за годината, повисоко за 1.5 од проценетите максимални барања за сервисирање на долгот за наредната фискална година

Остварените показатели согласно одредбите од горенаведените договори се следните:

Остварен показател	2024	2023
а. Нето приходи за годината, повисоко за 1.5 од проценетите максимални барања за сервисирање на долгот за наредната фискална година	2,23	2,77

Даночни обврски

Со состојба на 31 декември 2024 година, деловните книги и евиденцијата на Друштвото за данок на додадена вредност, данок на добивка и за персонален данок не беа предмет на даночна контрола од страна на надлежните даночни власти. Следствено, дополнителните даноци и други давачки кои би можеле да произлезат доколку таква контрола биде извршена во последователните периоди, во овој момент не можат да бидат проценети со разумна сигурност.

Останати потенцијални обврски

Согласно колективниот договор, Друштвото е обврзано да плаќа износ од максимум 2% од бруто платите исплатени во претходната година за промоција на одредени активности на членовите на Синдикатот на АД Мепсо, Скопје.

БЕЛЕШКИ КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

28. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото ги има остварено следните трансакции со поврзани страни:

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
31 декември 2024 година				
МЕМО ДООЕЛ, Скопје	4.503	14.930	207.146	61.477
Coordinated Auction Office in South East Europe	59.054	344	926.297	4.135
Клучен раководен кадар	-	-	-	20.014
	63.557	15.274	1.133.443	85.626

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
31 декември 2023 година				
МЕМО ДООЕЛ, Скопје	1.200	111	61.073	68.519
Coordinated Auction Office in South East Europe	58.919	320	1.059.158	3.843
Клучен раководен кадар	-	-	-	19.488
	60.119	431	1.120.231	91.850

29. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2024 година - датум на известувањето, до денот на одобрување на овие посебни финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи.

Прилози

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што
завршува на 31 декември 2024

ЕМБС: 05933781

Целосно име: ОПЕРАТОР НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	8.994.472.272,00			8.745.235.363,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	32.319.887,00			36.448.798,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права				4.128.911,00
7	-- Нематеријални средства во подготовка	32.319.887,00			32.319.887,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	8.830.314.816,00			8.559.590.091,00
10	-- Недвижности (011+012)	3.895.336.551,00			4.059.586.102,00
11	-- Земјиште	40.728.995,00			39.199.923,00
12	-- Градежни објекти	3.854.607.556,00			4.020.386.179,00
13	-- Постројки и опрема	1.799.998.734,00			1.870.134.801,00
14	-- Транспортни средства	40.869.100,00			12.573.127,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	107.950.470,00			92.432.295,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	427.125.729,00			233.181.862,00
18	-- Материјални средства во подготовка	2.558.019.127,00			2.290.666.799,00
19	-- Останати материјални средства	1.015.105,00			1.015.105,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	131.837.569,00			149.196.474,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	131.837.569,00			149.196.474,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	3.702.215.308,00			3.967.789.967,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	46.703.663,00			50.117.195,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	9.108.722,00			10.935.175,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	37.594.941,00			39.182.020,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	2.080.115.427,00			2.193.542.037,00
47	-- Побарувања од купувачи	2.039.136.339,00			2.060.921.872,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	5.498.569,00			4.400.339,00

49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	35.157.979,00			126.293.889,00
50	-- Побарувања од вработените	322.540,00			1.925.937,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	573.831.883,00			498.482.689,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	573.731.883,00			498.382.689,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	100.000,00			100.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.001.564.335,00			1.225.648.046,00
60	-- Парични средства	1.001.564.335,00			1.225.648.046,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	552.211.252,00			288.816.478,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	13.248.898.832,00			13.001.841.808,00
64	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	7.794.857,00			7.794.857,00
65	-- ПАСИВА : A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	9.439.643.652,00			8.966.137.094,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	3.356.309.540,00			3.356.309.540,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	60.903.130,00			60.903.130,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	3.274.599.331,00			3.274.599.331,00
72	-- Законски резерви	363.202.410,00			363.202.410,00
74	-- Останати резерви	2.911.396.921,00			2.911.396.921,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	2.274.325.093,00			1.450.330.592,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	473.506.558,00			823.994.501,00
81	-- B. ОБВРСКИ (082+085+095)	2.250.499.696,00			2.560.669.258,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	1.250.398.540,00			1.344.570.483,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	1.250.398.540,00			1.344.570.483,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	1.000.101.156,00			1.216.098.775,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	456.527.717,00			560.235.162,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	186.478.054,00			339.063.359,00
101	-- Тековни даночни обврски	3.947.902,00			21.587.436,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	349.777.152,00			292.832.532,00
108	-- Останати краткорочни обврски	3.370.331,00			2.380.286,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	1.558.755.484,00			1.475.035.456,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	13.248.898.832,00			13.001.841.808,00
112	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	7.794.857,00			7.794.857,00

Биланс на успех

Ознака Опис за АОП	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за	Претходна година

			тековна година	
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	6.510.512.603,00		8.494.650.994,00
202	-- Приходи од продажба	6.461.508.171,00		8.442.393.915,00
203	-- Останати приходи	49.004.432,00		52.257.079,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	5.991.360.965,00		7.587.369.716,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	3.246.113.493,00		4.284.307.819,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	661.184.950,00		524.212.397,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	699.163.073,00		1.298.994.007,00
212	-- Останати трошоци од работењето	187.076.181,00		382.467.476,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	746.809.809,00		602.249.098,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	445.485.569,00		354.379.792,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	41.590.278,00		32.422.460,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	189.411.528,00		150.412.110,00
217	-- Останати трошоци за вработените	70.322.434,00		65.034.736,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	430.567.121,00		479.037.577,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	39.290,00		192.569,00
222	-- Останати расходи од работењето	20.407.048,00		15.908.773,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	69.360.926,00		57.095.898,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва			1.385.021,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	65.428.524,00		42.515.742,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	3.932.402,00		13.195.135,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	59.018.052,00		57.726.844,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	50.993.337,00		43.299.643,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	4.583.497,00		14.355.036,00
243	-- Останати финансиски расходи	3.441.218,00		72.165,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	529.494.512,00		906.650.332,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246- 249)	529.494.512,00		906.650.332,00
252	-- Данок на добивка	55.987.954,00		82.655.831,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)	473.506.558,00		823.994.501,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	626,00		575,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	473.506.558,00		823.994.501,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	473.506.558,00		823.994.501,00
269	-- Добивка за годината	473.506.558,00		823.994.501,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	473.506.558,00		823.994.501,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)				4.128.911,00
609	-- Земјишта	40.728.995,00			39.199.923,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	2.742.195.232,00			2.856.854.877,00
614	-- Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	50.432.929,00			33.832.009,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	6.676.096,00			12.803.073,00
618	-- Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста (< или = АОП 019 од БС)	1.015.105,00			1.015.105,00
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 од БС)	573.831.883,00			498.482.689,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 од БС)	2.403.687.325,00			2.209.059.397,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС)	2.471.760.638,00			2.298.504.074,00
633	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Влада на РСМ, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 065 од БС)	3.059.393.362,00			3.059.393.362,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 од БС)	573.558.003,00			862.840.482,00
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)	650.324.004,00			923.266.244,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	6.461.508.171,00			8.442.393.915,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	6.461.508.171,00			8.442.393.915,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	3.764.859.548,00			3.152.495.421,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или =	2.682.678.737,00			5.274.435.747,00

АОП 202 од БУ)				
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)			2.080.050,00
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	31.728.560,00		30.192.144,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	17.275.872,00		22.064.935,00
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	14.019,00		13.839.959,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	4.674.539,00		8.661.507,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	10.409.950,00		10.782.510,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.407.864,00		1.072.258,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	1.193.627,00		3.850.859,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	396.274,00		784.574,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	43.098.659,00		52.213.733,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	879.800,00		1.626.045,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	130.187,00		75.374,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	4.325.364,00		3.671.300,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	378.069,00		262.755,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	4.389.654,00		3.921.637,00
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	5.403.603,00		3.650.649,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	28.733.994,00		23.244.794,00
696	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	3.681.437,00		3.283.224,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	23.770.053,00		25.220.277,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	15.700.198,00		13.630.230,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	3.041.240,00		4.301.833,00
702	-- Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	357.794,00		218.554,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	4.051.021,00		6.555.665,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	2.670.000,00		18.983.681,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	2.654.192,00		3.273.322,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	25.638.172,00		24.797.503,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	33.513.050,00		9.388.822,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	7.176.254,00		26.383.024,00
713	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	640.311,00		1.020.433,00

714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	30.407.860,00			28.715.057,00
716	-- Надоместоци на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	3.382.552,00			5.681.113,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	47.491.529,00			42.876.290,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	380.631,00			1.223.752,00
719	-- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	380.631,00			1.223.752,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	626,00			575,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4288	- 35.130 - Пренос на електрична енергија	6.579.873.529,00			

Потпишано од:


Nikola Ivanovski

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski
Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за
годината што завршува на 31 декември 2024



МЕПСО

**Годишен
финансиски извештај за
работењето на АД МЕПСО
во 2024 година**

СКОПЈЕ, ФЕВРУАРИ 2025 ГОДИНА

СОДРЖИНА

ВОВЕД	3
I. ПРИХОДИ	4
II. РАСХОДИ	12
РЕЗИМЕ	23

Вовед

Врз основа на анализите на податоците за вкупните приходи и расходи од работењето за период од 01.01.2024 до 31.12.2024 година, АД МЕПСО изготви **Годишен финансиски извештај за работењето во деловната 2024 година.**

Во Годишниот финансиски извештај за работењето во 2024 година се презентирани показатели за:

- Остварените вкупни приходи, во кои доминантно учество имаат приходите од основната, регулирана дејност – пренос на електрична енергија, кои се базирани на податоците за пренесените количини на електрична енергија за потрошувачите директно приклучени на електропреносната мрежа и количини на електрична енергија предадени на дистрибутивните системи. Истите се пресметани согласно регулираната просечна тарифа за услугата пренос на електрична енергија која е одобрена од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, која од 01.01 до 31.12.2024 година изнесуваше 0,2935 денари за киловат час т.е е зголемена за 13,68 % во однос на предходно важешката тарифа 0,2582 денари за киловат час.
- Согласно примената на Тарифниот систем за пренос и за пазар на електрична енергија од 01.07.2014 година се утврдуваат пресметковните елементи и основите за формирање на тарифи за користењето на електропреносниот систем. Во Согласно со Одлуката на РКЕВУ бр.08-572/22 од 29 декември 2022 година која е во примена од 01.01.2023 година, просечната тарифа за вршење на регулираната енергетска дејност пренос изнесува 0,3113 ден/kWh, односно е намалена од 0,3407 ден/kWh на 0,3113 ден/kWh е и се состои од три пресметковни елементи, врз основа на кои АД МЕПСО го фактурира надоместокот за користење на електропреносниот систем по тарифа која изнесува, за активна електрична енергија 0,2801 ден/kWh, за врвна активна моќност 15,1430 ден/kW, за прекумерно преземена реактивна електрична енергија 0,1121 ден/kvarh.
- Во согласност со Одлуката на РКЕВУ УП1 бр.08-398/23 од 27 јуни 2023 година, од 01 Јули 2023 година просечната тарифа за вршење на регулираната енергетска дејност пренос се намалува за 17,06%, од 0,3113 ден/kWh на 0,2582 ден/kWh, и се состои од три пресметковни елементи врз основа на кои АД МЕПСО го фактурира надоместокот за користење на електропреносниот систем по тарифа која по пресметковни елементи изнесува и тоа: за активна електрична енергија 0,2324 ден/kWh, за врвна активна моќност 12,4553 ден/kW и за прекумерно преземена реактивна електрична енергија 0,0930 ден/kvarh.
- Во согласност со Одлуката на РКЕВУ УП1 бр.08-882/23 од 22 декември 2023 година, а која е во примена од 01 јануари до декември 2024 година, просечната тарифа за вршење на регулираната енергетска дејност пренос се зголемува за 13,68%, од 0,2582 ден/kWh на 0,2935 ден/kWh, и се состои од три пресметковни елементи врз основа на кои АД МЕПСО го фактурира надоместокот за користење на електропреносниот систем по тарифа која по пресметковни елементи изнесува и тоа: за активна електрична енергија 0,2656 ден/kWh, за врвна активна моќност 13,6690 ден/kW и за прекумерно преземена реактивна електрична енергија 0,1063 ден/kvarh.
- Презентираниите вкупни приходи во деловната 2024 година се прикажани според книговодствената евиденција и документација, а како најголеми ставки се издвојуваат остварените приходи од регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија и приходите од прекуграничните преносни капацитети.

- Остварените вкупни расходи во анализираниот период се согласно книговодствената евиденција и документација, во кои со повисоки вредности се издвојуваат: амортизацијата, трошоците за системски услуги- трошоците кои произлегуваат од балансниот механизам, трошоците за aFRR балансен капацитет и mFRR балансен капацитет, трошоците за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносната мрежа, трошоците за користење на интерконективните системи - транзит на електрична енергија и сл.

Приходи

Во деловната 2024 година во АД МЕПСО вкупните приходи се остварени во висина од 6.579.874 илјади денари или 106,99 милиони евра.

(Прилог Табела 1 - Приходи и расходи од финансиското работење на АД МЕПСО за 2024 година и Табела 1а - Приходи и расходи од финансиското работење на АД МЕПСО по квартали за 2024 година)

11. Приходите од регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија, се реализирани во висина од 1.765.138 илјади денари или 28,70 милиони евра.

Реализираните приходи од регулираната енергетска дејност од 1.765.138 илјади денари во 2024 година бележат зголемување од 58.900 илјади денари или 0,96 милиони евра или 3% повеќе, компарирајќи ги со остварените од минатата година во висина од 1.706.238 илјади денари 27,74 милиони евра. Приходите од регулираната енергетска дејност бележат зголемување пред се поради зголемената регулирана просечна тарифа за пренос на електрична енергија и поради повеќе пренесените килчини на електрична енергија за 4 GWh.

Имено, регулираната просечна тарифа за пренос на електрична енергија во 2024 година (во периодот од јануари до декември од 2024 година) изнесува 0,2935 ден/kWh т.е е зголемена за 13,68 % ден/kWh во однос на претходната важешка тарифа од 0,2582 ден/kWh.

Регулираната просечна тарифа за пренос на електрична енергија во 2023 година (во периодот од јануари до јуни од 2023 година) изнесуваше 0,3113 ден/kWh т.е е намалена за 8,66 % ден/kWh во однос на претходната важечка тарифа, додека во периодот од јули до декември од 2023 година е намалена за 17,06% и изнесува 0,2582 ден/kWh.

Пренесените количини на електрична енергија во 2024 година од 5.895 GWh се за 4 GWh повисоки или скоро на исто ниво во однос на пренесените количини од 5.891 GWh во 2023 година.

(Прилог Табела 6 Регулирани просечни тарифи за регулирана енергетска дејност пренос и организирање и управување со пазарот на електрична енергија)

11(а+б +в) Приходот од регулираната дејност, пренос на електрична енергија, во 2024 година изнесува 1.765.138 илјади денари и ги содржи приходите од преносот на активната електрична енергија на износ 1.565.760 илјади денари, приходите од врвната активна моќност на износ од 174.087 илјади денари и на прекумерно превземената реактивна енергија во вредност од 25.291 илјади денари.

период	врвна активна моќност		активна ел.енергија		прекумерно превземена реактивна енергија		вкупен износ од пренос
	kW	во денари	kWh	во денари	kvarh	во денари	во денари
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+5+7)
01.01.2023 - 31.12.2023	12.190.826	168.202.038	5.891.506.813	1.510.861.611	265.028.227	27.174.910	1.706.238.559
01.01.2024 - 31.12.2024	12.735.850	174.086.340	5.895.153.136	1.565.760.672	237.920.744	25.290.975	1.765.137.987

Или, приходите од поединечните пресметковни елементи по квартали се презентирани во табелата што следи подолу во содржината од текстов.

период	врвна активна моќност		активна ел.енергија		прекумерно превземена реактивна енергија		вкупен износ од пренос
	kW	во денари	kWh	во денари	kvarh	во денари	во денари
1		3	4	5	6	7	8 (3+5+7)
01.01.2024 - 31.03.2024	3.548.641	48.511.079	1.772.899.697	470.882.159	64.756.815	6.883.650	526.276.888
01.04.2024 - 30.06.2024	2.708.607	37.027.992	1.108.393.630	294.389.348	68.106.454	7.239.716	338.657.056
01.07.2024 - 30.09.2024	2.751.486	37.601.320	1.235.607.518	328.177.357	53.938.345	5.733.646	371.512.323
01.10.2024 - 31.12.2024	3.727.116	50.945.949	1.778.252.291	472.311.808	51.119.121	5.433.963	528.691.720
01.01.2024 - 31.12.2024	12.735.850	174.086.340	5.895.153.136	1.565.760.672	237.920.735	25.290.975	1.765.137.987

1.1a Приходите од пренесената активна електрична енергија ги сочинуваат приходите кои се остварени од фактурирањето за пренесената електрична енергија на ЕВН Дистрибуција и приходи што се остварени од фактурирањата за пренесените количини на големите-директните потрошувачи, или приходите од активна електрична енергија се на износ од 1.565.760 илјади денари или 25,46 милиони евра во 2024 година. Истите се повисоки за 4% или за 54.899 илјади денари (0,89 милиони евра), споредно со минатогодишните остварувања во висина од 1.510.861 илјади денари или 24,57 милиони евра за истиот пресметковен елемент. Повисоката вредност на приходите од активната електрична енергија во 2024 година е резултат на зголемената вредност за надоместокот на активна електрична енергија и нешто повисоките пренесени количини на електрична енергија.

Во деловната 2024 година, во периодот од јануари до декември од 2024 година надоместокот за активна електрична енергија изнесува 0,2656 ден/KWh.

Во деловната 2023 година, во периодот од јануари до јуни од 2023 година надоместокот за активна електрична енергија изнесува 0,2801 ден/KWh, додека во периодот од јули до декември од 2023 година надоместокот е намален и изнесува 0,2324 ден/KWh.

1.16. Приходите од врвната активна моќност, согласно примената на Тарифниот систем за пренос и пазар на електрична енергија, се реализирани во висина од 174.087 илјади денари или 2,83 милиони евра. Остварените приходи по овој основ се повисоки за 3% во споредба со остварувањата од 168.202 илјади денари во минатата 2023 година, како резултат на корегираниот тарифа за врвна активна моќност.

Во деловната 2024 година, во периодот од јануари до декември од 2024 година надоместокот за врвна активна моќност изнесува 13,6690 ден/KW.

Во периодот од јануари до јули од 2023 година надоместокот за врвна активна моќност изнесува 15,1430 ден/KW, додека во втората половина од годината надоместокот за врвна активна моќност беше намален и изнесуваше 12,4553 ден/KW.

1.1в. Приходите од прекумерно превземената реактивна електрична енергија, во 2024 година се реализирани во висина од 25.291 илјади денари или 0,41 милиони евра и се 7% пониски од минатогодишните остварувања на износ од 27.175 илјади денари. Остварените приходи по овој основ зависат од однесувањето, односно од превземањата на активната електрична енергија од пооделни поголеми потрошувачи, но и од надоместокот-тарифата за овој пресметковен елемент, и во деловната 2024 година надоместокот за реактивната енергија изнесуваше 0,1063 ден/kVarh.

Во периодот јануари-јуни од 2023 година надоместокот за прекумерно превземената реактивната енергија изнесуваше 0,1121 ден/kVarh, додека во втората половина од годината, т.е. во периодот од јули до декември изнесува 0,0930 ден/kVarh.

Балансен механизам

На 28.06.2019 од страна на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија одобрени се "Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем" (Решение бр. 02-2468/1 од 28.06.2019 година) и истите стапија на сила на 01.01.2020 година.

Балансен капацитет и балансна енергија

За потребата за балансирање на електроенергетскиот систем, согласно правилата за балансирање ОЕПС има обврска да обезбеди:

2. Системски услуги – балансна енергија

1.2а. Приходите од секундарна регулација во 2024 година се реализираа на износ од 102.275 илјади денари, за активирана aFRR балансна енергија од 28.245 MWh електрична енергија за регулација надолу.

Во 2023 година приходите од секундарна регулација за активирана aFRR балансна енергија се реализираа на износ од 112.179 илјади денари, за активирана aFRR балансна енергија од 32.203 MWh електрична енергија за регулација надолу.

1.2б. Приходите од терциерна регулација во 2024 година се реализираа на износ од 149.735 илјади денари, за активирана mFRR балансна енергија од 81.387 MWh електрична енергија за регулација надолу.

Приходите од терциерна регулација во 2023 година се реализираа на износ од 222.521 илјади денари, за активирана mFRR балансна енергија од 106.063 MWh електрична енергија за регулација надолу.

1.3. Приходите од отстапување на БОС или приходите од балансирање кои се јавуваат како приходи поради повеќе превземена електрична енергија од електроенергетскиот систем од планираните количини, во 2024 година изнесуваат 1.747.714 илјади денари или 28,42 милиони евра. Минатата 2023 година по овој основ се остварија приходи во висина од 1.111.557 илјади денари или 18,07 милиони евра.

Согласно Правилата за балансирање, сите учесници на пазарот на електрична енергија, се балансно одговорни и учествуваат во процесот на порамнување на отстапувањата. Балансниот механизам е така конципиран да за превземената електрична енергија од ЕЕС, балансно одговорната страна (БОС) му плаќа на ОЕПС по цената на порамнување, додека за оставената електрична енергија во ЕЕС, ОЕПС му плаќа на БОС по цената на порамнување. Во процесот на финансиското порамнување ОЕПС е финансиски неутрален, освен во делот на разликата во цената на електричната енергија од компензација.

Поради енормното зголемување на цената на електричната енергија на европските берзи, како и недоволното производство на електрична енергија од домашните производители, дел од БОС континуирано ја намалува набавката на електрична енергија од

отворениот пазар, која требаше да ја испорачуваат на своите потрошувачи и ја користеа балансната енергија на АД МЕПСО, за нивно снабдување. Ова доведе до поголеми отстапувања на БОС, а со тоа и до зголемување на трошоците за порамнување на отстапувањата кои БОС треба да ги плати на АД МЕПСО.

1.4. Компензација Fskar на несакани отстапувања - Поради физичката природа на интерконективната мрежа постојат неизбежни отстапувања помеѓу номинираните и реалните физички текови на електрична енергија, поради тоа овие отстапувања се нарекуваат несакани отстапувања.

Во процесот на балансирање на електроенергетскиот систем се јавуваат несакани отстапувања према другите електроенергетски системи, поради тоа потребно е несаканите отстапувања финансиски да се порамнат преку процесот Fskar, кои се одредуваат како разлика помеѓу реалните физички размени (измерени податоци) и номинираните размени на електрична енергија во и надвор од земјата за даден период на порамнување. По тој основ АД МЕПСО во 2024 година оствари приходи во висина од 477.710 илјади денари или 7,77 милиони евра, додека минатата 2023 година, се остварени приходи во вредност од 520.875 илјади денари или 8,47 милиони евра.

1.5. Приходите од ITC (Inter TSO Compensation Mechanism) механизмот, транзит на електрична енергија во 2024 година се реализирани на износ од 39.633 илјади денари или 0,64 милиони евра и се пониски за 73% или 106.819 илјади денари или 1,74 милиони евра, во споредба со минатата година кога истите се реализираа на износ од 146.452 илјади денари или 2,38 милиони евра.

Овие приходи произлегуваат од посебниот систем на меѓународна пресметка, наречен ITC (Inter TSO Compensation Mechanism) механизам за пресметка (компензација на преносните системи), според кој механизам се дефинира заеднички Европски фонд, на 42 земји членки на ЕНТСО-Е. (European Network of Transmission System Operators of Electricity). Приходите остварени по основ на транзит на секој преносен систем оператор (ТСО) се базираат на искористеноста на неговата мрежа за пренос-транзит на електрична енергија, при што во пресметките се користат правила (формули) каде освен количината на пренесената електрична енергија битни фактори се и развиеноста на преносната мрежа, висината на загубите на електричната енергија како и цената по кои загубите се плаќаат.

По основ на ITC (Inter TSO Compensation Mechanism) механизмот – транзитот во 2024 година имаме помалку нето финансиски приливи и тие изнесуваат 18.947 илјади денари или 0,31 милиони евра, додека минатата година по овој основ се остварија нето приходи на износ од 88.656 илјади денари или 1,44 милиони евра. Кај приходите од транзит постои значително отстапување во однос на приходите остварени во 2023 година, од причина што повеќе фактори имаат свое влијание на нивната реализација односно се зависни од повеќе сложени варијабилни елементи, кои тешко можат да се предвидат.

Приходи и расходи- трошоци од транзитот на ел.енергија
(ITC механизам за пресметка) за 2024 година,

конто	I - XII 2023 година		I - XII 2024 година		разлика 2024-2023		индекси
	000 ден	во евра	000 ден	во евра	000 ден	во евра	
1	2	3	4	5	6(4-2)	7(5-3)	8 (4/2)
1 приходи	7423	146.452	39.633	644.439	(106.819)	(1.736.894)	27
2 расходи	41963	57.796	20.686	336.358	(37.110)	(603.415)	36
нето приходи (1-2)		88.656	18.947	308.081	(69.709)	(1.133.480)	21

1.6. Приходите од алокација на прекуграничните преносни капацитети во деловната 2024 година изнесуваат 2.164.449 илјади денари или 35,19 милиони евра. Истите се пониски за 53% или пониски за 2.441.167 илјади денари, или 39,69 милиони евра во споредба со остварените 4.605.616 илјади денари во 2023 година или 74,89 милиони евра.

конто	I - XII 2023		I - XII 2024		разлика 2024-2023		индекс
	во 000 ден	во евра	во 000 ден	во евра	во 000 ден	во евра	
1	2	3	4	5	6(4-2)	7(5-3)	8(4/2)
1 приходи	7421	4.605.616	2.164.449	35.194.293	(2.441.167)	(39.693.772)	47
2 расходи	41965	1.122.237	570.339	9.273.805	(551.898)	(8.973.951)	51
нето приходи (1-2)		3.483.379	1.594.110	25.920.488	(1.889.269)	(30.719.821)	46

При тоа нето приходите по основ на алокација во 2024 година изнесуваат 1.594.110 илјади денари или 25,92 милиони евра, поради настанатите трошоци по истиот основ во висина 570.339 илјади денари или 9,27 милиони евра. Нето приходите во 2024 година се пониски за 1.889.269 илјади денари или 30,72 милиони евра од нето приходите за алокација на прекуграничните преносни капацитети во 2023 година кои изнесуваа 3.483.379 илјади денари или 56,64 милиони евра.

Со Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети се уредува начинот на пресметка на расположивите прекугранични капацитети, доделување на прекуграничните преносни капацитети, при тоа водејќи сметка за загушувањата во електропреносниот систем, плаќањата при користењето на прекуграничните преносни капацитети во случај на загушувања на електропреносниот систем и интерконективните далекуводи и објавување на податоците. АД МЕПСО како оператор на електропреносниот систем, расположивите преносни капацитети ги доделува на транспарентен, недискриминаторен и пазарноориентиран начин. Аукциите за доделување на правото на користење на прекугранични преносни капацитети, може да се спроведуваат во следниве временски рамки, годишно, месечно, дневно ниво и во текот на денот (intra-day).

Имено, новите Правила за доделување на прекуграничните преносни капацитети се усвоени од страна на РКЕВУ во Октомври 2023 година, а почнаа да се применуваат од јануари 2024 година. Согласно Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети, АД МЕПСО спроведува постапка и ги доделува расположивите прекугранични преносни капацитети на годишно и месечно ниво.

Според новите правила АТЦ, на Македонско-Грчката (МК-ГР) граница се доделуваат на аукции спроведени од страна на SEE CAO (South East Europe Coordinated Auction Office) во Подгорица и АД МЕПСО од таму остваруваат само приходи од алокација.

Според новите правила АТЦ, на Македонско-Косовската (МК-ХК) граница се доделуваат на аукции спроведени од страна на SEE CAO (South East Europe Coordinated Auction Office) во Подгорица и АД МЕПСО од таму остваруваат само приходи од алокација.

На Македонско-Српската (МК-РС) граница воведен е методот на заедничка аукција (Joint Auction). Согласно Договорот со АД Електромрежа на Србија (АД ЕМС), АД МЕПСО ги спроведува годишните и месечните аукции на оваа граница, додека АД ЕМС ги спроведува дневните и intra day аукции. Половина од приходите добиени од спроведените годишни и месечни аукции на МК-РС граница се префрлаат на АД ЕМС – Електромрежа на Србија, а од дневните аукции кои ги спроведува АД ЕМС, АД МЕПСО има само приход.

На Македонско-Бугарската (МК-БГ) граница, исто така воведен е методот на заедничка аукција (Joint Auction). Согласно Договорот со ЕСО ЕАД, АД МЕПСО ги спроведува годишните и месечните аукции на оваа граница, додека ЕСО ЕАД ги спроведува дневните аукции. Половина од приходите добиени од спроведените годишни и месечни аукции на МК-БГ граница се префрлаат на ЕСО ЕАД Бугарија, а од дневните аукции кои ги спроведува ЕСО ЕАД Бугарија, АД МЕПСО има само приход.

1.7. Приходите од камати и позитивни курсни разлики во 2024 година на износ од 69.361 илјади денари се однесуваат на камати од редовното работење и позитивни курсни разлики и се 25% повисоки од реализираните од минатата година на износ од 55.711 илјади денари.

Приходите по основ на затезни камати од неповрзани друштва се реализираа во 2024 година во висина од 65.419 илјади денари, додека во 2023 година 42.032 илјади денари, приходите по основ на камати од банки се реализираа на износ од 9 илјади денари а во 2023 година 153 илјади денари. Приходите од позитивните курсни разлики на крајот на 2024 година се реализираа на износ од 3.932 илјади денари и се 70% пониски од остварените во 2023 година во висина од 13.195 илјади денари.

1.8. Приходи од судски спорови во деловната 2024 година се евидентирани на износ од 558 илјади денари, додека во минатата 2023 година се реализираа во висина од 114 илјади денари.

1.9. Приходите од надомест на штети во висина од 11.732 илјади денари се однесуваат на остварените приходи од наплатените оштетни побарувања од пријавените имотни штети на осигурителните компании и оштетни побарувања по основ на каско осигурување на моторните возила. Во оваа вредност е содржан износ од 7.547 илјади денари, пресметан бонус за 2022 година од осигурителната компанија Винер Виена Иншуренс груп Скопје. Минатата година, приходите од надоместот на штети изнесуваа 5.845 илјади денари, со пресметан бонус за 2019 година во вредност од 3.858 илјади денари од осигурителната компанија Винер Виена Иншуренс груп Скопје.

1.10. Приходите остварени по основ на надоместок за приклучоци се реализираа во висина од 16.580 илјади денари кои се скоро со идентична вредност на минатогодишните остварувања и овие приходи се однесуваат за извршениот приклучок на електроенергетски објект трафостаница и далекувод од термоелектраната топлана ТЕ-ТО од Скопје.

1.11. Приходите остварени по основ на грант (Сискон – Сименс), во висина од 1.069 илјади денари се приходи кои се остваруваат согласно склучен Договор за грант од 22.02.2016 година, со WBIF (Western Balkan Investment Framework - Западно Балканска Инвестициона Рамка,) а се однесуваат за Договор бр.02-5077 од 29.09.2017 со Конзорциум Сименс Белград и Сискон Драгиша-Скопје за Проектот "Проширување на SKADA- системот за Трафостаницата во Дуброво", кој што е дел од Проектот Интерконекција Македонија-Албанија. Имено дел од Проектот Интерконекција Македонија -Албанија е финансиран од грант, а остатокот е финансиран согласно Договор за заем бр 46274 од ЕБРД- Европска банка за обнова и развој, со кој се е финансира Проектот Интерконекција Македонија Албанија и од сопствени средства.

1.12. Приходите остварени по основ на грант – Тринити, се однесуваат на добиениот грант за Прекугранично управување со обновливи извори и енергии, Приходи остварени по основ на грантови од проекти финансирани од Европската Комисија преку програмата Horizon 2020. Horizon 2020 е најголема програма за

истражување и иновации на Европската унија за период од 7 години (2014-2020). Програмата е средство за поттикнување на економскиот раст и создавање на работни места. Преку оваа програма сме учествувале во овие проекти:

- SEETSOC- South- East European TSO Callenges, Проектот беше реализиран во периодот од јануари 2010 до декември 2012 година
- CROSSBOW- CROSS- BOrder management of variable renewable energies and storage units enabling a transnational Wholesale market, кој беше реализиран во периодот од ноември 2017 до ноември 2021 година
- TRINITY- TRAnsmission system enhancement of regioNal borders by means of IntelligentT market technology, проектот е реализиран во периодот од октомври 2019 до октомври 2023 година, Приходи по овој грант во овој период се реализирани на износ од 897 илјади денари

I.13. Приходите остварени по основ на грант– WAMS (Wide Area Monitoring System), овие средства се добиени согласно Договорот за Грант со WBIF (Western Balkan Investment Framework, Западно Балканска Инвестициона Рамка), со кои се финансира дел од Проектот Интерконекција Македонија Албанија. Со дел од Грантот од WBIF (Western Balkan Investment Framework, Западно Балканска Инвестициона Рамка) се финансира склучениот Договор за WAMS (Wide area monitoring System - (систем за мониторинг на фазори). Склучениот Договорот за WAMS (Wide area monitoring System) - систем за мониторинг на фазори е дел од Проектот Интерконекција Македонија Албанија кој се финансира од Договорот за грант со WBIF (Western Balkan Investment Framework). Истите во овој период се реализирани во вредност од 1.320 илјади денари.

I.14. Приходите остварени по основ на грант – Кончар Кет / Енергоинвест, во 2024 година се евидентирани во вредност од 11.862 илјади денари.

Приходите по овој основ се добиени согласно Договорот за Грант со WBIF (Western Balkan Investment Framework, Западно Балканска Инвестициона Рамка), со кои се финансира дел од Проектот Интерконекција Македонија Албанија. Со дел од Грантот од WBIF (Western Balkan Investment Framework, Западно Балканска Инвестициона Рамка) се финансира склучениот Договор со Кончар Кет (Лот 2) и Договорот со Енергоинвест (Лот 1).

Склучениот Договор со Енергоинвест (Лот 1) се однесува на изградбата на 400 кВ далекувод од 400/110 кВ ТС Битола 2 преку 400/110 кВ ТС Охрид до македонско-албанската граница, додека склучениот Договор со Кончар Кет (Лот 2) се однесува на изградбата на 400/110 кВ ТС Охрид и проширување на ТС Битола 2. Двата Договора се дел од Проектот Интерконекција Македонија – Албанија и се финансирани од Договорот за Грант со WBIF (Western Balkan Investment Framework, Западно Балканска Инвестициона Рамка), со кои се финансира дел од Проектот Интерконекција Македонија Албанија.

I.15. Приходите од поранешни години се остварени приходи на износ од 14 илјади денари и во најголем дел се однесуваат на остварени приходи по основ на заокружување.

I.16. Приходите од наплатени гаранции во 2024 година се остварени приходи на износ од 400 илјади денари од ЕКЦ.

I.18. Приходите од надомест на штети се остварени приходи на износ од 1.823 илјади денари, а се однесуваат на остварени приходи по основ на штети од компанијата Југохром од Јегуновце.

I.20. Приходите по други основи во 2024 година се остварени во висина од 17.604 илјади денари. Во оваа ставка на приходи вклучени се приходите од размена на оперативни

податоци за ЕНТСО -е на износ од 886 илјади денари, приходите од награди-бонуси од телекомуникациски оператори на износ од 2.593 илјади денари, приходите од посредување во промоција на услуги со обврска за ДДВ се на износ од 13.970 илјади денари. Останатите приходи се евидентирани на износ од 155 илјади денари.

I. Вкупните приходи на износ од 6.579.874 илјади денари или 106,99 милиони евра реализирани во деловната 2024 година се пониски за 23% во однос на остварените вкупни приходи во 2023 година на износ од 8.551.747 илјади денари или 139,05 милиони евра што значи има намалување од 1.971.873 илјади денари или 32,06 милиони евра.

На намалувањето на вкупните приходи значително влијание имаа остварените приходи од алокацијата за прекуграничните преносни капацитети кои се пониски за 53% или 39,70 милиони евра. Приходите од доделувањето на прекуграничните преносни капацитети во минатата 2023 година беа реализирани на износ од 4.605.616 илјади денари или 74,89 милиони евра, а за истиот период од 2024 година се евидентирани во висина од 2.164.449 илјади денари или 35,19 милиони евра.

Компаративната анализа покажува дека, пониски се и евидентираниите приходи од системските услуги- балансната енергија, кои се реализираа на износ од 252.010 илјади денари или 4,10 милиони евра во 2024 година и кои бележат намалување од 25 % т.е 82.690 илјади денари или 1,34 милиони евра споредено со остварените во 2023 година на износ од 334.700 илјади денари или 5,44 милиони евра.

Намалувањето на вкупните приходи се должи и на намалувањето на приходите остварени по основ на компензација-FSкаг механизмот за пресметка, кои се реализираа на износ од 477.710 илјади денари или 7,77 милиони евра во 2024 година или бележат намалување од 8 % (или 43.165 илјади денари 0,70 милиони евра) во споредба со минатата година кога изнесуваа 520.875 илјади денари или 8,47 милиони евра во 2023 година.

Намалувањето на вкупните приходи се должи и на намалувањето на приходите остварени по основ на ИТС механизмот за пресметка, кои се реализираа на износ од 39.633 илјади денари или 0,64 милиони евра во 2024 година или бележат намалување од 73 % (или 106.819 илјади денари или 1,74 милиони евра) во споредба со минатата година кога изнесуваа 146.452 илјади денари или 2,38 милиони евра.

За разлика од предходно спомнатите приходи кои имаа свое вијание на остварените вкупни приходи, во 2024 година, има приходи кои бележат зголемување во однос на минатогодишните остварувања. Приходи од регулираната енергетска дејност-пренос на електрична енергија, се зголемени за 3% или 58.900 илјади денари или 0,96 милиони евра, како резултат на зголемената регулирана просечна тарифа за пренос од 13,68% која што беше со важност и во примена во текот годината, исто така и незначителното зголемување на пренесените количини на електрична енергија имаа свое влијание на остварените повисоки приходи од преносот на електричната енергија.

Пренесените количини на електрична енергија се скоро идентични со пренесените во минатата година, пренесените количини на електрична енергија во 2024 година од 5.895 GWh се за 4 GWh повисоки во однос на пренесените количини од 5.891 GWh во 2023 година.

Највисока ставка која има значително влијание на остварените вкупни приходи и нивно зголемување во 2024 година се приходите остварени по основ на балансирањето отстапувањето, те дебалансите на балансно одговорните страни. Остварените приходи по основ на отстапувања-дебалансите се реализираа во 2024 година на износ од 1.747.714 илјади

денари или 28,42 милиони евра или бележат зголемување од 57% или 636.157 илјади денари или 10,35 милиони евра, споредено со отстапувањата остварени во минатата 2023 година на износ од 1.111.557 илјади денари или 18,07 милиони евра.

II. Расходи

Во деловната 2024 година АД МЕПСО оствари приходи во вкупен износ од 6.579.874 илјади денари или 106,99 милиони евра и расходи во вкупен износ од 6.050.379 илјади денари или 98,38 милиони евра, при што се оствари позитивен финансиски резултат од редовното работење на износ од 529.495 илјади денари или добивка за деловната година од 8,61 милиони евра.

(Прилог Табела 1 - Приходи и расходи од финансиското работење на АД МЕПСО за 2024 година и Табела 1а - Приходи и расходи од финансиското работење на АД МЕПСО по квартали за 2024 година)

II. Остварените вкупни расходи на износ од 6.050.379 илјади денари (98,38 милиони евра) компарирани со вкупно остварените расходи од минатата година на износ од 7.645.097 илјади денари (124,31 милиони евра) покажуваат дека истите бележат намалување од 21% или 1.594.718 илјади денари или 25,93 милиони евра.

II.1. Позначајна ставка на трошоци претставува **амортизацијата**, која за анализираниот период, деловната 2024 година изнесува 430.567 илјади денари или 7,00 милиони евра. Вредносното трошење на основните средства, амортизацијата е за 10% пониска во споредба со претходната година, кога се реализира во вредност од 479.038 илјади денари. Имено, амортизацијата се пресметува со примена на стапките на амортизација утврдени со сметководствените политики на АД МЕПСО на вредноста на основните средства со состојба на 31.12.2023 година, зголемени за новонабавените и активирани основни средства во тековната 2024 година.

II.2. Ставката на трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар во деловната 2024 година изнесува 29.182 илјади денари. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се за 21 % пониски споредено со остварените во 2023 година на износ од 37.118 илјади денари.

II.3. Трошоците за сопствена потрошувачка на електрична енергија во 2024 година се евидентирани на износ од 35.644 илјади денари, за 5.445.735 kWh електрична енергија, а минатата година во 2023 година се евидентирани на износ од 45.940 илјади денари, за 5.290.232 kWh електрична енергија, и се однесуваат на трошоци за набавка на електрична енергија за сопствена потрошувачка на трафостаниците, административната зграда и останатите електроенергетски објекти. Набавката на електрична енергија за сопствени потреби на АД МЕПСО се набавува на слободниот пазар на електрична енергија во отворени, транспарентни и недискриминаторни постапки за јавни набавки.

II.4. Инвестиционото и тековното одржување кое ги опфаќа услугите за одржување се остварени во висина од 88.908 илјади денари (од кои за тековно одржување на коли, износ од 12.200 илјади денари,) и се 10% пониски од минатогодишните трошоци за одржување кои беа реализирани на износ од 99.039 илјади денари. Реализацијата на оваа ставка на трошоци зависи од динамиката и активностите во одржувањето на електроенергетските објекти и постројки (далекуводи, трафостаници, прекинувачи, изолатори и сл.)

Со стапувањето на сила на Законот за енергетика и согласно законските одредби во истиот и донесените подзаконски акти, електропреносниот систем оператор системските услуги е обврзан да ги набавува на слободниот пазар на електрична енергија. Со донесените подзаконски акти, Правилата за балансирање, Правилата за купување и продавање на електрична енергија за компензација на несаканите отстапувања на контролната област, управувана од страна на АД МЕПСО, Правилата за набавка на балансен капацитет и балансна енергија за секундарна регулација и Правилата за набавка на балансен капацитет и балансна енергија за терциерна регулација и примената на истите од јануари 2020 година, во расходната страна од билансите се јавуваат нови ставки.

II.5. Трошоците системските услуги, кои ги сочинуваат закупот на балансниот капацитет и балансната енергија кои се неопходни за сигурна и стабилна работа на електроенергетскиот систем во 2024 година се реализираа на износ од 2.104.837 илјади денари или 34,22 милиони евра. Истите во 2023 година беа евидентирани на износ од 2.694.894 илјади денари или 43,82 милиони евра. Трошоците за системски услуги за 2024 година се пониски од минатогодишните остварувања за 22%, или за 9,60 милиони евра поради понискиот износ на трошоците на балансниот капацитет за 42% или 11,82 милиони евра, додека трошоците за балансната енергија се повисоки за 14 % или 2,23 милиони евра. Имено, трошоците за закупот на балансниот капацитет за 2024 година беше реализиран во вредност од 1.020.239 илјади денари или 16,59 милиони евра, а минатата година 1.747.412 илјади денари или 28,41 милиони евра или бележи намалување од 42% или 727.173 илјади денари или 11,82 милиони евра. Трошоците за балансната енергија во 2024 година беа реализирани во вредност од 1.084.598 илјади денари или 17,64 милиони евра, додека во 2023 година на износ од 947.482 илјади денари или 15,41 милиони евра, односно истите се повисоки за 137.116 илјади денари или 2,23 милиони евра или 14 %

II.5 а Трошоците за закуп на балансниот капацитет во 2024 година изнесуваат 1.020.239 илјади денари или 16,59 милиони евра додека минатата година беа реализирани на износ од 1.747.412 илјади денари или 28,41 милиони евра т.е се пониски за 727.173 илјади денари или 11,82 милиони евра или 42% пониски.

II.5a-1. Трошоците за активиран aFRR балансен капацитет, во 2024 година се реализираа на износ од 418.098 илјади денари или 6,80 милиони евра за 108.051 MW секундарна регулација нагоре и 108.051 MW надолу.

Трошоците за активиран aFRR балансен капацитет во 2023 година се реализираа на износ од 473.514 илјади денари или 7,70 милиони евра за 119.597 MW секундарна регулација нагоре и 119.597 MW надолу.

II.5a-2. Трошоците за активиран mFRR балансен капацитет, во 2024 година се реализираа на износ од 602.141 илјади денари или 9,79 милиони евра за 966.714 MW терциерна регулација нагоре и 140.127 MW надолу.

Трошоците за активиран mFRR балансен капацитет, во 2023 година се реализираа на износ од 1.273.898 илјади денари или 20,71 милиони евра за 1.121.572 MW терциерна регулација нагоре и 165.225 MW надолу.

**РАСХОД за набавка на балансен капацитет (системски услуги)
за 2023 година**

I квартал			II квартал		III квартал		IV квартал		вкупно 2023 година	
конто	во 000 ден.	во евра	во 000 ден.	во евра	во 000 ден.	во евра	во 000 ден.	во евра	во 000 ден.	во евра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2,4,6,8)	11(3,5,7,9)
1 аFRR балансен капацитет 40201	170.560	2.773.333	112.640	1.831.545	104.940	1.706.341	85.374	1.388.195	473.514	7.699.415
2 mFRR балансен капацитет 40202	287.043	4.667.366	332.597	5.408.081	322.663	5.246.553	331.595	5.391.789	1.273.898	20.713.789
вкупно (1+2)	457.603	7.440.699	445.237	7.239.626	427.603	6.952.894	416.969	6.779.984	1.747.412	28.413.203

**РАСХОД за набавка на балансе и капацитет (системски услуги)
за 2024 година**

I квартал			II квартал		III квартал		IV квартал		вкупно 2024 година	
конто	во 000 ден.	во евра	во 000 ден.	во евра	во 000 ден.	во евра	во 000 ден.	во евра	во 000 ден.	во евра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2,4,6,8)	11(3,5,7,9)
1 аFRR балансен капацитет 40201	133.295	2.167.398	64.580	1.050.081	82.582	1.342.797	137.641	2.238.065	418.098	6.798.341
2 mFRR балансен капацитет 40202	185.558	3.017.203	178.872	2.908.488	125.357	2.038.325	112.354	1.826.894	602.141	9.790.911
вкупно (1+2)	318.853	5.184.602	243.452	3.958.569	207.939	3.381.122	249.995	4.064.959	1.020.239	16.589.252

II.56-1. Трошоците од секундарна регулација во 2024 година се реализираа на износ од 381.449 илјади денари или 6,20 милиони евра за активирана аFRR балансна енергија од 32.972 MWh од електрична енергија за регулација нагоре.

Трошоците од секундарна регулација во 2023 година се реализираа на износ од 367.648 илјади денари или 5,98 милиони евра за активирана аFRR балансна енергија од 34.467 MWh од електрична енергија за регулација нагоре.

II.56-2 Трошоците од терциерна регулација во 2024 година се реализираа на износ од 703.149 илјади денари или 11,43 милиони евра за активирана mFRR балансна енергија од 96.006 MWh од електрична енергија за регулација нагоре.

Трошоците од терциерна регулација во 2023 година се реализираа на износ од 579.834 илјади денари или 9,43 милиони евра за активирана mFRR балансна енергија од 66.140 MWh од електрична енергија за регулација нагоре,

II.6. Трошоци за БОС– трошоците од балансирање-отстапување се јавуваат како расходи поради оставена, помалку превземена електрична енергија од електроенергетскиот систем од планираните количини. ОЕПС набавува услуги за балансирање од давател на услуги за балансирање, а тие услуги се балансен капацитет и балансна енергија. Трошоците за БОС, балансно одговорна страна, во 2024 година се реализираа на износ од 377.998 илјади денари или 6,15 милиони евра, додека минатата година се реализираа на износ од 336.344 илјади денари или 5,47 милиони евра.

II.7. Компензација на несакани отстапувања – Fskar -

Од 01.06.2021 година започна имплементацијата на FSkar-Financial Settlement of k*Df,ACE and ramping period, односно започна go-life периодот, при кој секојдневно се разменуваат извештаи и потврдни документи на истите. Имајќи го во предвид функционирањето на FSkar механизмот, се создаваат и обврски следствено и трошоци на АД МЕПСО кои треба да бидат подмирени према JAO – JointAllocation Office S A, Luxemburg.

По тој основ за 2024 година се остварени трошоци во висина од 661.185 илјади денари или 10,75 милиони евра, минатата година трошоците по овој основ беа евидентирани во висина од 524.212 илјади денари или 8,52 милиони евра.

II.8. Трошоците за набавка на електрична енергија за покривање на загуби во преносната мрежа во анализираниот период т.е. деловната 2024 година изнесуваат 696.952

илјади денари или 11,33 милиони евра и се 40% пониски компарирани со реализираните трошоци за технички загуби во 2023 година на износ од 1.168.809 илјади денари или 19,01 милиони евра. Овие трошоци се намалени за 40% или за 471.857 илјади денари или 7,67 милиони евра, пред се поради пониската набавна цена на техничките загуби и поради намалените количини на загуби во 2024 година од 98.728 MWh, во однос на реализираните 106.566 MWh во 2023 година.

Имено, просечната набавна цена на загубите во преносната мрежа е пониска за 35% и изнесува 7,0593 ден/kWh или 114,78 евра по мегават час, во однос на просечната набавна цена од минатата година која изнесуваше 10,9679 ден/kWh или 178,34 евра по мегават час. Електричната енергија за покривање на одобрената количина на технички загуби се набавуваше на слободниот пазар на електрична енергија во транспарентна, недискриминаторна и објективна постапка.

Трошоци за технички загуби за ПРВ, ВТОР, ТРЕТ и ЧЕТВРТ квартал											
2023 година				2024 година			разлика 2024-2023 година				
MWh	000 ден.	евра		MWh	000 ден.	евра	MWh	000 ден.	евра	индекс	
1	2	3	4	5	6	7	8(5-2)	9(6-3)	10(7-4)	11(5/2)	12(6/3)
I - III (I кв.)	34.639	470.151	7.644.732	29.740	197.994	3.219.415	(4.899)	(272.157)	(4.425.317)	86	42
IV - VI (II кв.)	23.370	309.354	5.030.146	20.072	113.106	1.839.122	(3.298)	(196.248)	(3.191.024)	86	37
VII-IX (III кв.)	21.637	148.436	2.413.593	22.155	159.520	2.593.821	518	11.084	180.228	102	107
X-XII (IV кв.)	26.920	240.868	3.916.553	26.761	226.332	3.680.195	(159)	(14.536)	(236.358)	99	94
I - XII	106.566	1.168.809	19.005.024	98.728	696.952	11.332.553	(7.838)	(471.857)	(7.672.472)	93	60
просечна набавна цена				просечна набавна цена							
10,9679 ден/ kWh или 178,34 евра/MW				7,0593 ден/ kWh или 114,78 евра/MW							

II.9. Ставката на трошоци за пазар – пазарна тарифа ги прикажува направените издатоци на АД МЕРСО за учество на пазарот на електрична енергија, при што се остварени трошоци по тој основ во висина од 1.204 илјади денари.

II.10 Трошоците за користење на интерконективните системи т.е. трошоците за транзит на електрична енергија, произлегуваат од ITC (Inter TSO Compensation Mechanism) механизмот за пресметка, (компензација на преносните системи). Во анализираниот период, деловната 2024 година се евидентирани во висина од 20.686 илјади денари или 0,34 милиони евра и се пониски од минатогодишните вредности кои се реализираа во висина од 57.796 илјади денари за 2023 година или 0,94 милиони евра. Причина за поголемите отстапувања на остварените транзитни трошоци е фактот што зависат од повеќе сложени тешко предвидливи варијабилни елементи како што се развиеноста на преносната мрежа, транзитот на енергија за и низ нашата земја, висината и цената на загубите, односно висината на трошоците за транзит зависат од повеќе фактори кои не можат однапред да се предвидат. Според ITC (Inter TSO Compensation Mechanism) механизмот се дефинира заеднички европски фонд од 42 земји членки на ENTSO- E, (European Network of Transmission System Operators of Electricity) во кој земјите кои увезуваат /извезуваат електрична енергија плаќаат во фондот, а земјите низ кои транзитира електричната енергија добиваат од фондот.

Приходи и расходи- трошоци од транзитот на ел.енергија
(ITC механизам за пресметка) за 2024 година,

I - XII 2023 година			I - XII 2024 година		разлика 2024-2023		индекси
конто	000 ден	во евра	000 ден	во евра	000 ден	во евра	
1	2	3	4	5	6(4-2)	7(5-3)	8 (4/2)
1 приходи	7423	146.452	2.381.333	39.633	(106.819)	(1.736.894)	27
2 расходи	41963	57.796	939.772	20.686	(37.110)	(603.415)	36
нето приходи (1-2)		88.656	1.441.561	18.947	(69.709)	(1.133.480)	21

II.12. Трошоците за алокација на прекуграничните преносни капацитети во деловната 2024 година се остварија во висина од 570.339 илјади денари или 9,27 милиони евра согласно примената на Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети. Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети се одобрени од страна на РКЕВУ во Октомври 2023 година, и се во примена од 01.01.2024 година. Имајќи ги во предвид примената на овие правила и методи во спроведувањето на аукциите се остваруваат и трошоци по основ на прекугранични преносни капацитети.

**Приходи и расходи- трошоци од алокација
на прекугранични капацитети за 2024 година**

I - XII 2023			I - XII 2024		разлика 2024-2023			
конто	во 000 ден	во евра	во 000 ден	во евра	во 000 ден	во евра	индекс	
1	2	3	4	5	6(4-2)	7(5-3)	8(4/2)	
1 приходи	7421	4.605.616	74.888.065	2.164.449	35.194.293	(2.441.167)	(39.693.772)	47
2 расходи	41965	1.122.237	18.247.756	570.339	9.273.805	(551.898)	(8.973.951)	51
нето приходи (1-2)		3.483.379	56.640.309	1.594.110	25.920.488	(1.889.269)	(30.719.821)	46

Приходите од аукции за алокации на прекуграничните преносни капацитети во 2024 година изнесуваат 2.164.449 илјади денари или 35,19 милиони евра, додека трошоците за алокација на прекуграничните преносни капацитети се реализираа во висина од 570.339 илјади денари или 9,27 милиони евра.

При тоа, нето приходите во 2024 година што се остваруваат по основ на аукции изнесуваат 1.594.110 илјади денари или 25,92 милиони евра и се за 54% пониски или 1.889.269 илјади денари или 30,72 милиони евра од остварените нето приходи од алокација за 2023 година кои се реализираа во висина од 3.483.379 илјади денари или 56,64 милиони евра.

II.14. Трошоците за изгубени спорови во 2024 година се реализираа на износ од 724 илјади денари, додека во 2023 година се реализираа на износ од 1.768 илјади денари и со највисока вредност се издвојуваат трошоците по основ на главен долг и камати во вредност од 1.417 илјади денари за воден судски спор со Маклифт.

II.15. Бруто платите на вработените се исплатуваат согласно позитивните законски прописи, Законот за исплата на плати, важечките Колективни договори, интерните акти. Во тековната 2024 година бруто платите се реализирани на износ од 676.487 илјади денари и истите се реализирани на повисоко ниво за 26%, споредено со вредноста на бруто платите на вработените во минатата година на износ од 537.214 илјади денари.

Вредноста на бруто платите во анализираната 2024 година зависи од флукуацијата на вработените, бројот на вработените и просечната месечна бруто плата по вработен, исто така и од квалификациона структура на вработените, примената на Законот за исплата на плати. Имено на крајот од 2024 година, бројот на фактички вработените на АД МЕПСО изнесува 626 лица, или по вкalkулирани часови 658,83 просечен број на вработени, додека на крајот на 2023 година, бројот на вработените изнесуваше 575 вработени или по вкalkулирани часови 608,28 просечен број на вработени. Исто така месечната бруто плата по вработен изнесува во тековната 2024 година 85.567 денари по вработен, а за минатата 2023 година месечната бруто плата по вработен изнесуваше 73.597 денари.

II.16. Трошоците за надомест на штети во 2024 година се во висина од 381 илјади денари, додека во 2023 година беа во висина од 1.224 илјади денари. Овие ставки на трошоци во најголем дел ги содржат вредностите за надомест на штети на физички лица по спогодба, за надомест на штети од вршење на дејности и активности за службени цели.

II.17. Премиите за осигурување кои го претставуваат осигурителното покритие на осигурените материјални и нематеријални вложувања, осигурувањето од задолжителните ризици на работниците во процесот на работа и слично, се остварени на износ од 28.767 илјади денари во деловната 2024 година. Трошоците за осигурување се повисоки за 3 % споредени со остварените за минатата година на износ од 27.801 илјади денари. Во текот на 2024 година АД МЕПСО ги применуваше Договорите по јавна набавка на услуги за осигурување на имотот и вработените кои беа склучени за три осигурителни години, со неколку осигурителни компании. Трошоците за премиите за осигурување се однесуваат за осигурувањето по основ на автомобилска одговорност, патничко и колективно осигурување, како и осигурувањето на имотот на компанијата и каско осигурувањето на моторните возила, како и осигурувањето од општа одговорност за штети причинети на трети лица. Премиите за осигурување се пресметани согласно осигурените вредности за имотот и вработените на компанијата и соодветните премиски стапки согласно склучените Договори.

II.18. Вкупните обврски за камати по кредити и добавувачи за 2024 година изнесуваат 59.018 илјади денари и претставуваат збир на камати и провизии по девизните кредитни обврски во износ од 50.993 илјади денари, затезните, казнените камати за ненавремените плаќања кон комитентите на износ од 3.441 илјади денари и негативните курсни разлики во висина од 4.584 илјади денари.

II.19. Позицијата надомест за трошоци за вработените –се издатоци кои се прават согласно со Законот за работни односи и потпишаните колективни договори и ги вклучуваат надоместите за вработените за регрес за годишен одмор, за отпремнина при заминување на вработениот во пензија, трошоците за јубилејни награди, придонеси по основ на бенифициран стаж на вработениот, направени издатоци за помош во случај на болест, смрт, инвалидност, елементарна непогода, надомест за новороденче и сл. Во 2024 година направени се трошоци за вработените во висина од 46.552 илјади денари и се 17% повисоки од минатогодишните остварувања кои се реализираа во висина од 39.815 илјади денари. Во вкупниот износ од 46.552 илјади денари, содржани се трошоците за вработените за семинари и тековни обуки во земјата и странство во висина од 2.683 илјади денари, регресот за годишниот одмор во висина од 28.734 илјади денари, јубилејните награди на износ од 5.404 илјади денари, трошоците на вработените за отпремнина при заминување во пензија 4.390 илјади денари, трошоци за помош на вработени во висина од 3.127 илјади денари, здравствени прегледи 183 илјади денари, надоместокот за новороденче 556 илјади денари и сл.

II.20. Даноци и придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот во 2024 година се реализираа на износ од 38.965 илјади денари и се пониски во споредба со остварените во минатогодишниот период на износ од 57.330 илјади денари. Оваа категорија на трошоци ги содржи трошоците кои компанијата ги надоместува по основ на даноци на имот, придонеси и членарини на стопански комори и здруженија, административна такса и сл. Во вкупната вредност од 38.965 илјади денари е влучена и вредноста од 30.012 илјади денари за направената исплата по основ на членарина за меѓународната асоцијација за електропреносни систем оператори ENTSO – E (European Network of Transmission System Operators of Electricity) Белгија за годишна членарина за 2024 година, данок на имот 695

илјади денари, трошоци за данок на додадена вредност во висина од 7.134 илјади денари, членарини на стопански комори и здруженија во износ од 442 илјади денари, придонеси на стопански комори во износ од 641 илјади денари, административни такси 41 илјади денари и сл.

II.13. Остварените останати материјални и нематеријални трошоци, на износ од 181.944 илјади денари или 2,96 милиони евра ги вклучуваат трошоците за транспортни услуги, банкарските услуги, трошоци на платниот промет, дневници за службени патувања во земјата и странство, патните трошоци, трошоците за стручно образование и технолошко усовршување, интелектуални услуги, трошоци за донации и слично. Овие трошоци се повисоки за 7% компарирани со остварените 169.658 илјади денари остварени претходната 2023 година, пред се поради повисокиот реализиран износ на банкарските услуги и трошоците на платниот промет кои се три ипол пати повисоки, и изнесуваат 33.513 илјади денари, а минатата 2023 година изнесуваа 9.369 илјади денари. Банкарските услуги и трошоците на платниот промет во 2024 година се повисоки пред се поради платените провизии за неповлечени средства за одобрени кредити од ЕБРД на износ од 15.077 илјади денари и 16.235 илјади денари трошоци за банкарски услуги за новосклучениот договор со ЕБРД за Проектот за зајакнување на електропреносната мрежа во југоисточна Македонија и други банкарски услуги во вредност од 2.201 илјади денари.

II.13.т.3. Трошоците за донации и спонзорства се реализираа на износ од 23.157 илјади денари, што значи дека се пониски за 23% од дадените донации и спонзорства во минатата година на износ од 29.983 илјади денари.

Дадените донации на АД МЕПСО во 2024 година во висина од 23.157 илјади денари, ги содржат дадените финансиски средства за здравствени, образовни и културни установи, детски клиники, спортски друштва и клубови, средства за верски установи, и сл.

Дадените донации се ослободени од оданочување бидејќи се одобрени за проекти за кои претходно се добиени Решенија од Министерството за правда дека се проекти што се од поширок општествен и јавен интерес. Нивното одобрување е во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, каде донациите под 5%, а спонзорствата под 3% од вкупните приходи на компанијата, се средства кои не подлежат на оданочување.

II.13.т.4. Групата на трошоци за пропаганда, промоции, реклама и репрезентација на вкупен износ од 2.654 илјади денари се пониски од остварените од минатата година кои се реализираа на износ од 3.273 илјади денари.

II.13.т.7. Останатите трошоци од работењето на АД МЕПСО на вкупен износ од 88.184 илјади денари со состојба на 31.12.2024 година кои како неминовност се јавуваат во одвивањето на основните функции на компанијата се презентирани во табеларниот предлед

Табела бр. 2 – Останати трошоци од работењето од 01.01. 2024 до 31.12.2024 година.

Исплатени плати и број на вработени

II.15. Во деловната 2024 година исплатени се бруто плати во износ од 676.487 илјади денари. Бруто платата на вработените, покрај платата од редовното работење, ги содржи ноќната и прекувремена работа, државните празници, дежурства и слично, како и даноците и придонесите од плата.


За периодот јануари–декември 2024 година од исплатените бруто плати во износ од 676.487 илјади денари, за придонеси платен е износ од 189.412 илјади денари, за персонален данок платен е износ од 41.590 илјади денари и за нето плата исплатен е износ од 445.485 илјади денари, што значи дека 65,85% од бруто платата ја сочинуваат нето платите на вработените, додека на даноци и придонеси отпаѓаат 34,15% од пресметаната и исплатена бруто плата. Просечната месечна бруто плата по вработен за дванаесетте месеци од 2024 година изнесува 85.567 денари.

Масата од бруто плата на износ од 676.487.375 денари е исплатена на 658,83 просечен број на вработени пресметани според вкалкуирани часови за дванаесетте месеци од 2024 година. Инаку АД МЕПСО својата регулирана енергетска дејност за пренос на електрична енергија ја извршува со 626 фактички број на вработени на крајот од 2024 година, на крајот на минатата 2023 година стварниот број на вработени изнесуваше 575 вработени.

Стварниот број на вработени на македонскиот електропреносен систем оператор на крајот на 2024 година и 2023 година, структурата на вработените според степенот на образование и родовата застапеност за 2024 и 2023 година е презентирана во табелата што следува,

следава,

2023 година						2024 година						разлика 24-23	инд24/23	
Стручна подготовка	Мажи		Жени		Вкупно		Мажи		Жени		Вкупно			
Основно	18	4,1%	8	5,8%	26	4,5%	16	3,4%	9	5,9%	25	4,0%	-1	96
III степен	43	9,8%	9	6,5%	52	9,0%	46	9,7%	9	5,9%	55	8,8%	3	106
IV степен	209	47,8%	33	23,9%	242	42,1%	238	50,2%	14	9,2%	252	40,3%	10	104
VI степен	15	3,4%	4	2,9%	19	3,3%	25	5,3%	4	2,6%	29	4,6%	10	153
VII1 степен	130	29,7%	71	51,4%	201	35,0%	134	28,3%	111	73,0%	245	39,1%	44	122
VII2 степен	22	5,0%	12	8,7%	34	5,9%	15	3,2%	5	3,3%	20	3,2%	-14	59
VII3 степен	0	0,0%	1	0,7%	1	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-1	0
- вкупно	437	100,0%	138	100,0%	575	100,0%	474	100,0%	152	100,0%	626	100,0%	51	109



Прилог Табела 4 и 5 - Примања на членовите на УПРАВНИОТ и НАДЗОРНИОТ ОДБОР согласно член 384 став 7 од Законот за трговски друштва)

Пренесена електрична енергија

Вкупно пренесената електрична енергија во тековната 2024 година изнесува 5.895 GWh, при тоа е остварен приход од регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија во висина од 1.765.138 илјади денари или 28,70 милиони евра.

Вкупно пренесената електрична енергија во минатата 2023 година изнесува 5.891 GWh, при тоа е остварен приход од регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија во висина од 1.706.238 илјади денари или 27,74 милиони евра.

За потребите на потрошувачите приклучени на преносната мрежа во периодот јануари-декември 2024 година пренесена е електрична енергија од 5.895 GWh, додека за задоволување на потребите од електрична енергија во 2023 година, пренесени беа 5.891 GWh електрична енергија.

Реализираните количини на пренесената електрична енергија во 2024 година од 5.895 GWh се за 4 GWh повисоки или скоро идентични со пренесените количини на електрична енергија од 5.891 GWh во 2023 година.

Приходи од пренесена електрична енергија по квартали

	2023 година			2024 година			разлика 2024-2023 година			
	GWh	000 ден.	во евра	GWh	000 ден.	во евра	GWh	000 ден.	во евра	индекс
1	5	6	7	5	6	7	8(5-2)	9(6-3)	10(7-4)	11(5/2) 12(6/3)
I-III (I кв.)	1.731	543.090	8.830.732	1.773	526.277	8.557.350	42	(16.813)	(273.382)	102 97
IV-VI (II кв.)	1.239	395.370	6.428.780	1.108	338.657	5.506.618	(131)	(56.713)	(922.163)	89 86
VII-IX (III кв.)	1.255	330.707	5.377.350	1.236	371.512	6.040.846	(19)	40.805	663.496	98 112
X-XII (IV кв.)	1.666	437.071	7.106.846	1.778	528.692	8.596.618	112	91.621	1.489.772	107 121
I - XII	5.891	1.706.238	27.743.707	5.895	1.765.138	28.701.431	4	58.900	957.724	100 103

2023 година		2024 година	
Одлука на РКЕ УП1 бр.08-398/23 од 27.06.2023		Одлука на РКЕ УП1 бр.08-882/23 од 22.12.2023	
важност од 01.07.до 31.12.2023		од 01.01.до 31.12.2024 зголемување	
просечна тарифа за пренос 0,2582 ден/kWh		0,2935 ден/kWh 13,68%	
надоместок по пресметковни елементи - тарифа за		0,2656 ден / kWh	
- активна ел. енергија 0,2324 ден / kWh		13,6690 ден/ kW	
- врвна активна моќност 12,4553 ден/ kW		0,1063 ден/ kVarh	
- реактивна ел. енергија 0,0930 ден/ kVarh			
0,2582 ден/kWh / 0,2935 ден/kWh зголемување 13,68%			

(Прилог Табела 3 - Пренесени и реализирани количини на електрична енергија за 2024 година)

(Прилог Табела 3а - Приходи од пренесена електрична енергија по пресметковни елементи и квартали)

Кредитни обврски и инвестициони активности

Во периодот јануари – декември од 2024 година има редовна отплата на вкупно доспеаните кредитни обврски кон ЕИБ, ЕБРД и ИБРД и тоа по основ на:

главница	5.251.234,02 ЕУР	323.027.537,00 ден.
камата	1.739.139,59 ЕУР	106.983.249,00 ден.
провизија	245.056,92 ЕУР	15.077.386,00 ден.
Вкупно	7.235.430,53 ЕУР	445.088.172,00 ден.

(Прилог Табела 7 – Отплата на кредити на АД МЕПСО во 2024 година по квартали)

(Прилог Табела 8 – Биланс на состојба на АД МЕПСО за 2024 година)

I. Вкупниот износ на заемот од **ИБРД нов бр.80440- изградба на 400 kV Далекувод Штип – Ниш, изнесува 14.000.000 ЕУР**, пријавен е 16.06.2011 година со грејс период од 6 години, а рокот за отплата е 16 години, со шестмесечни рати, на 15 мај и 15 ноември.

На 15.11.2023 година доспелаше и во рок платена е отплатата на заемот и тоа на име главница 417.453,14 ЕУР или 25.671.281,00 денари, камата 159.478,74 или 9.807.145,00 денари.

По овој заем вкупно се повлечени средства во висина од 13.337.162,08 ЕУР. Останати средства за повлекување по овој заем нема, истиот е целосно повлечен.

Вкупно отплатената главнина по кредитот изнесува 6.679.250,24 ЕУР, додека на 31.12.2024 година состојбата на заемот изнесува 6.657.911,84 ЕУР.

II. Вкупниот износ на заемот од **ЕБРД нов бр.44114 -реhabилитација на контролниот систем изнесува 25.000.000 ЕУР**, пријавен е 18.12.2014 година со грејс период од 3,5 години, а рокот за отплата е 12 години, со шестмесечни рати, на 20 јуни и 20 декември.

На 20.12.2023 година доспелаше и во рок платена е отплатата на заемот и тоа на име главница 1.749.430,01 ЕУР или 107.584.872,00 денари, камата 471.618,68 ЕУР или 29.003.181,00 денари и камата на неповлечени средства,провизија на износ од 399,87 ЕУР или 24.591,00 денари.

По овој заем до 31.12.2024 година, вкупно се повлечени средства на износ од 25.000.000,00 ЕУР. Кредитните средства се целосно повлечени.

До 31.12.2024 година вкупно отплатените средства по заемот се на износ од 12.753.989,85 ЕУР, а состојбата на заемот изнесува 12.246.010,15 ЕУР на 31.12.2024 година.

III. Вкупниот износ на заемот **ЕБРД 46274 – изградба на 400 kV ДВ од ТС Битола 2 до Македонско-Албанска граница и изградба на 400/110 kV ТС во Охрид, изнесува 37.000.000,00 ЕУР**, потпишан на 10.12.2015 година, грејс периодот изнесува 3,5 години, а рокот за отплата 15 години, со шестмесечни рати на 20 јуни и 20 декември.

На 20.12.2024 година имавме обврска за отплата на заемот и тоа по основ на главница 640.353,43 ЕУР или 39.379.879,00 денари, камата на износ од 241.720,15 ЕУР или 14.865.088,00 денари и камата на неповлечени средства,провизија на износ од 68.457,73 ЕУР или 4.209.952,00 денари.

По овој заем до 31.12.2024 година вкупно се повлечени средства во висина од 10.627.846,42 ЕУР, и остануваат средства за повлекување во висина од 26.372.153,58 ЕУР.

На 31.12.2024 година вкупно отплатените средства по заемот се на износ од 3.583.958,54 ЕУР, а состојбата на заемот на 31.12.2024 година изнесува 7.043.887,88 ЕУР .

IV. заем EBRD 54625 – зајакнување на електропреносната мрежа на југоисточна Македонија - ТС Милетково

Вкупниот износ на заемот од EBRD бр.54625 изнесува 26.400.000,00 ЕУР, потпишан на 23.07.2024 година, грејс периодот изнесува 3,5 години, а рокот за отплата 15 години, со шестмесечни рати на 20 април и 20 октомври. По овој заем до 31.12.2024 година не се повлечени средства што значи остануваат средства за повлекување во висина од 26.400.000,00 ЕУР.

На 20.12.2024 година имавме обврска за плаќање по основ на заемот и тоа по основ на камата износ од 571,76 ЕУР или 35.160,00 денари и камата на неповлечени средства, провизија на износ од 21.633,33 ЕУР или 1.330.342,00 денари.

По овој заем до 31.12.2024 година не се повлечени средства што значи остануваат средства за повлекување во висина од 26.400.000,00 ЕУР.

Во табелата што следи се презентирани податоци поединечно за секој заем, вкупна вредност на одобриениот заем, повлечени и отплатени средстав по заемот и состојбата на 31.12.2024 година

Банка	број на кредит	проект	вкупно одобрен кредит	повлечени средства	отплатени средства	во евра	
						состојба на заемот 31.12.2023	состојба на заемот 31.12.2024
ИБРД	80440	ДВ Штип - Ниш	14.000.000,00	13.337.162,08	6.679.250,24	7.492.818,12	6.657.911,84
ЕБРД	44114	Ревитализација на далекуводна мрежа	25.000.000,00	25.000.000,00	12.753.989,85	13.253.348,61	12.246.010,15
ЕБРД	46274	Интерконекција Македонија - Албанија	37.000.000,00	10.627.846,42	3.583.958,54	5.789.302,33	7.043.887,68
ЕБРД	54625	Зајакнување на ел. преносна мрежа во југоисточна Македонија	26.400.000,00	-	-	-	-

РЕЗИМЕ

АД МЕПСО во работењето во периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 година, оствари вкупни приходи во висина од 6.579.874 илјади денари или 106,99 милиони евра, што е 23% пониско споредено со остварените вкупни приходи во 2023 година во висина од 8.551.747 илјади денари или 139,05 милиони евра.

Вкупните расходи во деловната 2024 година изнесуваат 6.050.379 илјади денари или 98,38 милиони евра, што значи дека се 21% пониски споредено со реализираните во 2023 година на износ од 7.645.097 илјади денари, односно 124,31 милиони евра.

Во деловната 2024 година АД МЕПСО оствари позитивен финансиски резултат – добивка од деловното работење во висина од 529.495 илјади денари или 8,61 милиони евра, додека во 2023 година АД МЕПСО оствари исто така добивка од редовното работење во висина од 906.650 илјади денари или 14,74 милиони евра.

за 2024 година:

- вкупни приходи 6.579.873.529 денари или 106.989.813,48 евра

- вкупни расходи 6.050.379.017 денари или 98.380.146,62 евра

- добивка од деловното работење (добивка пред оданочување), 529.494.512,00 денари или 8.609.666,86 евра

за 2023 година:

- вкупни приходи 8.551.746.892,00 денари или 139.052.794,99 евра

- вкупни расходи 7.645.096.560,00 денари или 124.310.513,17 евра

- добивка од деловното работење (добивка пред оданочување), 906.650.332,00 денари или 14.742.281,82 евра

- Со стапувањето на сила на Законот за енергетика (Сл. Весник бр.96/2018 година) и согласно законските одредби во истиот и донесените подзаконски акти, електропреносниот систем оператор, системските услуги е обврзан да ги набавува на слободниот пазар на електрична енергија. Имено, на 28.06.2019 од страна на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија одобрени се "Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем" (Решение бр. 02-2468/1 од 28.06.2019 година) и истите стапија на сила на 01.01.2020 година. Стапувањето на сила на новиот Законот за енергетика и примената на Правилата за балансирање од јануари 2020 година, со основна цел за отворен, ефикасен и конкурентен пазар на електрична енергија, имаа значително влијание на тековното и финансиското работење на компанијата.

- Со Одлука на РКЕВУ УП1 бр.08-572/22 од 29 декември 2022 година, просечната тарифа за вршење на регулирана енергетска дејност пренос на електрична енергија се намали за 8,66%, од 0,3407 ден/kWh на 0,3113 ден/kWh, беше во примена во првите шест месеци од 2023 година, и имаше значително влијание на економската и финансиска состојба на Друштвото и на остварениот финансиски резултат.

- Со Одлука на РКЕВУ УП1 бр.08-398/23 од 27 јуни 2023 година, просечната тарифа за вршење на регулирана енергетска дејност пренос на електрична енергија се намали за 17,06%,

од 0,3113 ден/kWh на 0,2582 ден/kWh, беше во примена во втората половина од 2023 година и влијаеше на економската и финансиска состојба на Друштвото и на финансискиот резултат.

- Со Одлука на РКЕВУ УП1 бр.08-398/23 од 27 јуни 2023 година, просечната тарифа за вршење на регулирана енергетска дејност пренос на електрична енергија се намали за 17,06%, од 0,3113 ден/kWh на 0,2582 ден/kWh, беше во примена во втората половина од 2023 година и влијаеше на економската и финансиска состојба на Друштвото и на финансискиот резултат.

- Со Одлука на РКЕВУ УП1 бр.08-882/23 од 22 декември 2023 година, просечната тарифа за вршење на регулирана енергетска дејност пренос на електрична енергија се зголеми за 13,68%, од 0,2582 ден/kWh на 0,2935 ден/kWh, и беше во примена од јануари до декември од 2024 година, и имаше свое влијание на економската и финансиска состојба на Друштвото и на финансискиот резултат.

Изработил:

Одделение за план и анализа
Ангелина Петреска дипл.ек.

А. Петреска

УО бр.02-1551/5
12.03.2025 година

ПРЕТСЕДАТЕЛ на УПРАВЕН ОДБОР

доц. д-р Burim Latifi

Burim Latifi



ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА АД МЕПСО								
за 2024 година								
елементи	КОД	во 000 ден.	во ЕУР	со 000 ден.	со ЕУР	соп. 2023	со 000 ден.	со ЕУР
		Мепсо	Мепсо	Мепсо	Мепсо		Мепсо	Мепсо
		осв. 2023	осв. 2023	осв. 2023	осв. 2023		осв. 2024	осв. 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
приходи								
1 Приходи од регул. дејност- пренос		1.706.238	27.743.707	19,95	1.765.138	28.701.431	26,83	103
1a пренос на активна електрична ен. 1010, 74011, 74012, 730		1.510.861	24.586.846	17,87	1.565.760	25.459.512	23,80	104
1a врана моќност	74.022	168.202	2.734.992	1,97	174.087	2.830.683	2,85	103
1a реактивна ел. ен	74.014	27.175	441.870	0,32	25.291	411.236	0,38	93
2 Системски услуги- балансна енергија		334.700	5.442.276	3,91	252.010	4.097.724	3,83	75
2a секундарна регулација (aFRR)	74.025	112.179	1.824.049	1,31	102.275	1.663.008	1,55	91
2b терциерна регулација (mFRR)	74.026	222.521	3.618.228	2,60	149.735	2.434.715	2,28	67
25 Отстапување на БОС	74021, 7300	1.111.557	18.074.098	13,00	1.747.714	28.418.114	26,56	157
4 Компензација - Fskar	74024, 7422	520.875	8.469.512	6,09	477.710	7.767.642	7,26	92
4 ИТС механизам	7.423	148.452	2.381.333	1,71	39.633	644.439	0,80	27
6 Алокација на прекугранични пренос	7.421	4.605.618	74.888.065	53,86	2.164.449	35.194.293	32,89	47
7 Камати, курсни разлики	774, 775	55.711	905.870	0,65	69.361	1.127.821	1,05	125
8 Приходи од судски спорови	78.926	114	1.854	0,00	558	9.073	0,01	489
9 Приходи од надомест на штети	7.691	5.845	95.041	0,07	11.732	190.764	0,18	201
10 Приходи од надом. за приклуч.	7.677	16.580	269.593	0,19	18.580	269.593	0,25	100
11 Приходи од грант -(Сискон Сименс)	7.678	1.069	17.382	0,01	1.069	17.382	0,02	100
12 Приходи од грант - Тринити	7.679	-	-	-	697	14.585	0,01	-
13 Приходи од грант - WAMS	78.790	1.320	21.463	0,02	1.320	21.463	0,02	100
14 Приходи од грант - Кончар Кат Ене	78.791	11.223	182.488	0,13	11.862	192.878	0,18	106
15 Приходи од поранешни години	7.987	13.840	225.041	0,16	14	228	0,00	0
16 Приходи од наплата на гаранција	78.928	-	-	-	400	6.504	0,01	-
17 Приходи од наплата на пенали	78.920	-	-	-	-	-	-	-
18 Други приходи од надомест на штет	78.924	-	-	-	1.823	29.642	0,03	-
19 Приходи од дивиденда од неоповр.	7.761	1.385	22.520	0,02	-	-	-	-
20 Приходи по други основи		19.222	312.553	0,22	17.604	286.244	0,27	92
I вкупни приходи		8.551.747	139.052.787	100,00	6.579.874	106.989.821	100,00	77
расходи								
1 Амортизација	432	479.038	7.789.236	6,27	430.567	7.001.089	7,12	90
2 Матер. енерг. рез делови и сит инв.	401.403.404.408	37.118	603.545	0,49	29.182	474.504	0,48	79
3 Собствена потрошувачка на АД МЕП	40.300	45.940	746.992	0,60	35.844	579.577	0,59	78
4 Инвестиционо и тековно одржување	412, 413	89.039	1.610.390	1,30	88.908	1.445.659	1,47	90
5 Системски услуги (5a+5b)		2.694.894	43.819.415	35,25	2.104.837	34.224.992	34,78	78
5a Закуп на балансен капацитет	40.201	1.747.412	28.413.203	22,86	1.020.239	16.589.252	16,86	58
5a-1 aFRR балансен капацитет	40.201	473.514	7.899.415	6,19	418.098	6.798.341	6,91	88
5a-2 mFRR балансен капацитет	40.202	1.273.898	20.713.789	16,66	602.141	9.790.911	9,95	47
5b Балансна енергија		947.482	15.406.211	12,39	1.084.598	17.635.740	17,93	114
5b-1 секундарна регулација (aFRR)	40.208	367.848	5.978.016	4,81	381.449	6.202.423	6,30	104
5b-2 терциерна регулација (mFRR)	40.209	579.634	9.428.195	7,58	703.149	11.433.317	11,62	121
6 Отстапување на БОС	40.203	336.344	5.469.008	4,40	377.998	6.146.309	6,25	112
7 Компензација Fskar	40207, 7011	524.212	8.523.772	6,86	661.185	10.750.976	10,93	126
8 Загуби во преносна мрежа	40.200	1.164.690	18.938.049	15,23	696.952	11.332.553	11,52	60
8a Загуби во преносна мрежа MEMO	40.211	4.119	66.976	0,05	-	-	-	-
9 Пазарна тарифа	40.204	936	15.220	0,01	1.204	19.577	0,02	129
10 ИТС механизам	41.963	57.796	939.772	0,76	20.686	336.358	0,34	36
11 ТЕЦ Неготино	40.208	-	-	-	-	-	-	-
12 Алокација на прекугранични пренос	41.965	1.122.237	18.247.756	14,88	570.339	9.273.805	9,43	51
13 Останати материјални и немат. трошоци		169.658	2.758.687	2,22	181.944	2.958.439	3,01	107
- транспортни услуги, ПТТ и сл	410, 411	6.326	102.862	0,08	7.283	118.423	0,12	115
- днев. за сл патув и патни трошоци	440	25.220	410.081	0,33	23.770	386.504	0,39	94
- трошоци за донации и спонзорства	443	29.983	487.528	0,39	23.157	376.537	0,38	77
- трош. за пром. проп. рекл. репрез.	444	3.273	53.220	0,04	2.654	43.154	0,04	81
- банкарски усл и трош на плат. промет	446	9.389	152.667	0,12	33.513	544.927	0,55	357
- трош за интел усл. - авторски хонорари	44806	5.681	92.374	0,07	3.383	55.008	0,06	60
- останати трошоци		89.786	1.459.935	1,17	88.184	1.433.886	1,46	98
13a Вредносно усогласување на побарувања	455	107	1.740	0,00	39	634	0,00	36
14 Трошоци за изгубени спорови	4604	1.768	28.748	0,02	724	11.772	0,01	41
15 Плати бруто	421	537.214	8.735.187	7,03	676.487	10.999.789	11,18	126
16 Трош за надом на штети	468	1.224	19.902	0,02	381	6.195	0,01	31
17 Премии за осигурување	445	27.801	452.049	0,36	28.767	467.756	0,48	103
18 Камати по кредити и добавувачи	474+478+475	57.727	938.650	0,76	59.018	959.642	0,98	102
- камати од раб со неопов. субјекти	474	43.300	704.065	0,57	50.993	829.154	0,84	118
- затв. камати	479	72	1.171	0,00	3.441	55.951	0,06	4.779
- курсни разл од раб со неопов. субјекти	475	14.355	233.415	0,19	4.584	74.537	0,08	32
19 Надом. за трошна враб.(отпремнини)	422, 441	39.815	647.398	0,52	46.552	756.943	0,77	117
20 Даноци кои не зависат од резултато	447	57.330	932.195	0,75	38.965	633.577	0,64	68
21 Данок на солидарност	44.784	166.090	3.025.854	2,43	-	-	-	-
II вкупни расходи		7.645.097	124.310.520	100,00	6.050.379	98.380.146	100,00	79
добивка-загуба (I-II)		906.650	14.742.276		529.495	8.609.675		68
пренос. ел. енер. во GWh		5.891	5.891		5.895	5.895		2300


ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА АД МЕРСО
за ПРВ, ВТОР, ТРЕТ и ЧЕТВРТ квартал од 2024 година и цела 2024 година

ЕЛЕМЕНТИ	коды	во 000 ден.	во ЕУР	во 000 ден.	во ЕУР	во 000 ден.	во ЕУР	во 000 ден.	во ЕУР	во 000 ден.	во ЕУР	во 000 ден.	во ЕУР
		Мерсо	Мерсо	Мерсо	Мерсо	Мерсо	Мерсо	Мерсо	Мерсо	Мерсо	Мерсо	Мерсо	Мерсо
		остварување	остварување	остварување	остварување	остварување	остварување	остварување	остварување	остварување	остварување	остварување	остварување
		I - III 2024	I - III 2024	IV - VI 2024	IV - VI 2024	VII - IX 2024	VII - IX 2024	X - XII 2024	X - XII 2024	X - XII 2024	I - XII 2024	I - XII 2024	I - XII 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
приходи													
1 Приходи од регул. дејност - пренос		526.277	8.557.350	338.657	5.506.618	371.512	6.040.846	528.692	8.596.618	1.765.138	28.701.431		
1a пренос на актива електрична ент. 1.74011.74012.		470.892	7.656.618	294.390	4.766.829	328.177	5.336.211	472.311	7.679.854	1.565.760	25.459.512		
1b врна моќност	74.022	48.511	788.797	37.028	602.081	37.601	611.398	50.947	828.407	174.087	2.830.683		
1c реактивна ел. ент.	74.014	6.884	111.935	7.239	117.707	5.734	93.236	5.434	88.358	25.291	411.236		
2 Системски услуги - балансна енергија		70.583	1.147.691	37.931	616.764	49.731	808.634	93.765	1.524.634	252.010	4.097.724		
2a секундарна регулација (aFRR)	74.025	28.098	456.878	14.448	234.927	20.174	328.033	39.556	643.171	102.275	1.663.008		
2b терциерна регулација (mFRR)	74.025	42.485	690.813	23.483	381.837	29.557	480.602	54.210	881.463	149.735	2.434.715		
3 Отстапување на БОС	74021, 7300	120.231	1.954.976	86.001	1.398.390	866.832	14.420.033	654.650	10.644.715	1.747.714	28.418.114		
4 Компензација - Fskag	74024, 7423	55.743	908.390	123.878	2.014.276	93.480	1.520.000	204.609	3.326.976	477.710	7.767.642		
5 ПС механизам	7.423	-	-	37.004	601.691	692	9.626	2.037	33.122	39.633	644.439		
6 Алокација на прекугранични пренос	7.421	510.824	8.306.081	513.724	8.353.236	509.938	8.291.675	629.963	10.243.301	2.164.449	35.194.293		
7 Камати, курсни разлики	774, 775	6.717	109.220	10.672	173.528	9.672	157.268	42.300	687.805	69.361	1.127.821		
8 Приходи од судски спорови	78.926	-	-	96	1.561	102	1.659	360	5.854	558	9.073		
9 Приходи од надомест на штети	7.581	-	-	15.095	245.447	(7.548)	(122.732)	4.185	68.049	11.732	190.764		
10 Приходи од надом. за приклуч.	7.577	4.145	67.398	4.145	67.398	4.145	67.398	4.145	67.398	16.580	269.593		
11 Приходи од грант - (Сиском Сименс)	7.578	-	-	267	4.341	357	5.805	445	7.236	1.069	17.382		
12 Приходи од грант - Тринити	7.579	-	-	-	-	597	14.585	-	-	897	14.585		
13 Приходи од грант - VVAMS	76.790	-	-	330	5.366	440	7.154	550	8.943	1.320	21.463		
14 Приходи од грант - Конкар Кет Ене	76.791	-	-	2.805	45.610	4.381	71.236	4.676	76.033	11.862	192.878		
15 Приходи од поранешни години	7.587	-	-	-	-	-	-	14	228	14	228		
16 Приходи од наплата на гаранција	76.928	400	6.504	-	-	-	-	-	-	400	6.504		
17 Приходи од наплата на пенали	76.928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18 Други приходи од надомест на штет	76.824	-	-	-	-	1.813	29.480	10	163	1.823	29.642		
19 Приходи од дивиденда од неповр.д	7.761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20 Приходи по други основи		7.600	123.577	(3.728)	(60.618)	7.034	114.374	6.698	108.911	17.804	286.244		
I вкупни приходи		1.302.520	21.179.187	1.166.877	18.973.610	1.933.378	31.437.041	2.177.099	35.399.984	6.579.874	106.989.821		
расходи													
1 Амортизација	432	118.727	1.930.520	120.792	1.964.098	119.759	1.947.301	71.289	1.159.171	430.567	7.001.089		
2 Матер. енерг. рез делови и сит инв.	433	2.505	40.732	3.940	64.065	6.751	109.772	15.986	259.935	29.182	474.504		
3 Собствена потрошувачка на АД MEI	40.300	8.395	135.504	5.207	84.667	8.695	141.382	13.347	217.024	35.644	579.577		
4 Инвестиционно и тековно одржување	412, 413	20.908	339.967	27.694	450.309	14.066	228.715	26.240	426.667	88.906	1.445.659		
5 Системски услуги (5a+5b)		507.992	8.260.033	489.388	7.957.528	569.162	9.254.667	538.295	8.752.764	2.104.837	34.224.992		
5a Закуп на балансен капацитет	40.201	318.853	5.184.602	243.452	3.958.569	207.939	3.381.122	249.995	4.064.959	1.020.239	16.589.252		
5a-1 aFRR балансен капацитет	40.201	133.295	2.167.398	64.580	1.050.081	82.582	1.342.797	137.641	2.238.085	418.098	6.798.341		
5a-2 mFRR балансен капацитет	40.202	185.558	3.017.203	178.872	2.908.488	125.357	2.038.325	112.354	1.826.894	602.141	9.790.911		
5b Балансна енергија		189.139	3.075.431	245.936	3.998.959	361.223	5.873.545	288.300	4.687.805	1.084.598	17.635.740		
5b-1 секундарна регулација (aFRR)	40.208	62.543	1.016.959	46.480	755.772	113.448	1.844.683	158.978	2.585.008	381.449	6.202.423		
5b-2 терциерна регулација (mFRR)	40.209	125.596	2.058.472	199.456	3.243.187	247.775	4.028.862	129.322	2.102.797	703.149	11.433.317		
6 Отстапување на БОС	40.203	17.460	283.902	34.854	566.732	77.385	1.258.293	248.299	4.037.382	377.998	6.146.308		
7 Компензација Fskag	40207, 7011	53.766	874.244	82.799	1.346.325	232.262	3.776.618	292.358	4.753.789	661.185	10.750.976		
8 Загуби во преносна мрежа	40.200	197.994	3.219.415	113.106	1.839.122	159.520	2.593.821	226.332	3.680.195	696.952	11.332.553		
8a Загуби во преносна мрежа MEMO	40.211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9 Пазарна тарифа	40.204	243	3.951	299	4.699	258	4.195	414	6.732	1.204	19.577		
10 ПС механизам	41.863	-	-	-	-	3.553	57.772	17.133	278.985	20.686	336.356		
11 ТЕЦ Неготино	40.206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12 Алокација на прекугранични пренос	41.955	139.098	2.261.756	151.316	2.460.423	124.235	2.020.081	155.890	2.531.545	570.339	9.273.805		
13 Останати материјални и немат. трошоци		29.462	479.057	40.118	692.325	69.723	1.133.707	42.641	693.350	181.944	2.958.439		
- транспортни услуги, ППТ и сл.	419, 411	1.057	17.187	1.904	30.959	2.136	34.732	2.196	35.545	7.283	118.423		
- див. за сл. пазар и пазарни трошоци	440	5.530	89.919	4.630	75.285	5.475	89.024	8.135	132.276	23.770	386.504		
- трошоци за донации и спонзорства	443	1.410	22.927	12.437	202.228	9.168	149.073	142	2.309	23.197	376.537		
- трош. за пром. проп. рекл. репрез.	444	751	12.211	245	3.984	26.152	425.236	6.931	112.699	33.513	544.927		
- банкарски усл и трош. не плат. промет	446	226	3.675	204	3.317	760	12.358	1.301	21.154	3.383	55.008		
- трош. за ител усл. - авторски хонорари	44006	630	10.244	692	11.252	-	-	-	-	-	-		
- останати трошоци		19.858	322.894	20.006	325.301	24.763	402.650	23.557	383.041	88.184	1.433.886		
13a Вредносно усогласување на побарувања	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14 Трошоци за изгубени спорови	4084	341	5.545	94	1.628	193	3.138	86	1.581	724	11.772		
15 Плати бруто	421	165.888	2.697.041	171.918	2.795.415	169.999	2.764.211	168.702	2.743.122	676.487	10.998.789		
16 Трош. за надом. на штети	468	-	-	12	195	22	358	347	5.642	381	6.195		
17 Премии за осигурување	445	6.427	104.504	7.279	118.358	7.728	125.659	7.333	119.236	28.767	467.756		
18 Камати по кредити и добавувачи	474+479+475	5.504	89.486	1.508	24.520	25.802	419.545	26.204	426.081	59.018	959.642		
- камати од раб со неповр. субјекти	474	-	-	-	-	25.998	422.732	24.995	406.423	50.993	829.154		
- запознати камати	479	1.376	22.374	1.260	20.488	25	407	780	12.683	3.441	55.951		
- курсни разл од раб со непов. субјекти	475	4.128	67.122	248	4.033	(221)	(3.593)	429	6.976	4.584	74.537		
19 Надом. за трош. на враб. (отпремнини)	422, 441	6.049	98.358	28.862	469.301	5.982	97.268	5.659	92.016	46.552	756.943		
20 Даноци кои не зависат од резултато	447	30.134	489.984	7.197	117.024	961	15.626	673	10.943	38.965	633.577		
21 Данок на солидарност	44.784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II вкупни расходи		1.310.873	21.315.008	1.286.373	20.916.634	1.596.056	25.952.130	1.857.077	30.196.374	6.050.379	98.380.146		
добивка-загуба (I-II)		(8.353)	(136.821)	(119.496)	(1.943.024)	337.322	5.484.911	320.022	5.203.610	529.495	8.609.675		
пренос, ел. енер. во GWh		1.773	1.773	1.108	1.108	1.236	1.236	1.778	1.778	5.895	5.895		

Вкупни приходи и расходи

година	2021	2022	2023	2024
приходи	132.267.447	201.547.862	139.052.795	106.989.813
трошоци	129.402.142	178.938.187	124.310.513	98.380.147
добивка	2.865.305	22.609.675	14.742.282	8.609.666

Вкупни приходи, вкупни трошоци и нето приходи во евра
Милиони EUR



Табела бр. 2а

Останати трошоци од работењето на АД МЕПСО 01.01.2024 - 31.12.2024 година

ред.бр.	конто	опис	I - XII 2023			I - XII 2024			индекс 24/23
			во денари	во ЕУР	% уч.	во денари	во ЕУР	% уч.	
1	400, 4144	наемнини - закупнини на деловен простор и опрема	262.755	4.272	0,29	378.089	6.147	0,43	144
2	4149	годишен надомест за корист. на радиофреквен. АЕК	24.597	400	0,03	24.598	400	0,03	100
3	4150	комунални услуги - вода	1.813.424	29.487	2,02	1.994.395	32.429	2,26	110
4	4159	останати комунални услуги	3.307.511	53.781	3,68	3.842.980	62.487	4,36	116
5	417	трошоци за рекл.промоција и пропаганда во земјата	208.340	3.368	0,23	60.000	976	0,07	29
6	4421	трошоци за надомест и др. примања на членови на НО	1.448.599	23.554	1,61	1.196.341	19.453	1,36	83
7	448	трошоци за користење права (освен наем)	19.168.852	311.889	21,35	8.477.584	137.847	9,61	44
8	41964	надомест на трошоци за Регулаторна комисија за енерг.	5.615.023	91.301	6,25	3.112.836	50.615	3,53	55
9	41901	трошоци за регистрација на патнички возила	1.303.572	21.196	1,45	1.202.273	19.549	1,36	92
10	4192	услуги за користење на патничка-патарина	1.001.666	16.287	1,12	1.107.416	18.007	1,26	111
11	4184	трошоци за концесии, лиценци и др. права	0	0	0,00	172.000	2.797	0,20	0
12	4423	надоместоци по менаџерски договори	5.107.066	83.042	5,69	2.854.680	46.418	3,24	56
13	44900	тр. за интелек. услуги од научни истражувачки и аген.	101.695	1.654	0,11	3.412.973	55.495	3,87	3.356
14	44902	правни, адвокатски и нотарски услуги	3.008.460	48.918	3,35	3.202.483	52.073	3,63	106
15	44903	услуги за ревизија и проценки	396.000	6.439	0,44	1.091.300	17.745	1,24	276
16	44905	услуги за вештачење	26.000	423	0,03	0	0	0,00	0
17	44909	интелектуални услуги-проекти	790.000	12.846	0,88	3.479.089	56.571	3,95	440
18	44910	трошоци за дневен печат	108.899	1.771	0,12	163.500	2.659	0,19	150
19	44911	трошоци за стручни списанија	351.807	5.720	0,39	385.890	6.275	0,44	110
20	44913	трошоци за волонтирање	0	0	0,00	0	0	0,00	0
21	4493	судски трошоци	884.942	14.389	0,99	1.454.775	23.655	1,65	164
22	4494	трошоци за огласување во печатени медиуми	706.393	11.486	0,79	582.433	9.470	0,66	82
23	44990	ост.нематеријални трошоци EMS, CAO, SCC	29.098.480	473.146	32,41	29.588.993	481.122	33,55	102
24	4693	дополнително утврдени расходи од поранешни години	2.167.247	35.240	2,41	9.001.937	146.373	10,21	415
25	476	вред. усог. на хартии од вредност	0	0	0,00	0	0	0,00	0
26	466	расходи врз осн. на отпис (отпис на поб.)	0	0	0,00	0	0	0,00	0
27	4697	останати трошоци од работењето (синдикат)	9.050.000	147.154	10,08	10.300.000	167.480	11,68	114
28		останати, нематеријални трошоци (шпед.усл, преводи и	3.835.021	62.358	4,27	1.097.607	17.847	1,24	29
Вкупно останати трошоци од работењето			89.786.349	1.459.941	100,00	88.184.132	1.433.888	100,00	98


Табела бр.3

Пренесена електрична енергија од преносната мрежа во 2023 и 2024 година

KWh

	Јануари	Февруари	Март	Април	Мај	Јуни	Јули	Август	Септември	Октомври	Ноември	Децември	Реализација
2023	615.532.246	577.863.804	537.252.614	485.488.915	404.401.391	349.595.784	429.350.133	428.171.835	397.787.372	424.165.254	547.894.433	694.003.082	5.891.506.813
2024	791.168.714	564.735.369	587.055.612	487.287.259	447.870.850	373.484.314	434.154.568	428.176.563	381.126.387	438.570.058	410.565.787	729.116.441	5.495.153.135
Q1 по години	2023		1.730.548.664	2023		1.239.486.090	2023		1.255.309.340	2023		1.666.062.719	
	2024		1.772.899.697	2024		1.108.393.630	2024		1.235.607.518	2024		1.778.252.291	

Пренесена електрична енергија од преносната мрежа во 2023 и 2024




Приходи од пренесена електрична енергија од преносната мрежа во 2023 и 2024 година

денари

	Јануари	Февруари	Март	Април	Мај	Јуни	Јули	Август	Септември	Октомври	Ноември	Децември	Реализација
2023	190.907.880	183.086.539	169.095.477	154.554.889	129.303.874	111.510.650	113.275.917	112.240.408	105.191.858	113.629.098	144.326.092	179.115.877	1.706.238.559
2024	204.487.771	164.444.567	151.334.849	118.331.735	106.187.912	114.178.354	120.364.605	126.460.143	114.594.287	131.444.086	181.478.606	215.771.997	1.766.137.987
Q1 по години	2023		543.089.896	2023		395.369.413	2023		330.708.183	2023		437.071.067	
	2024		526.272.187	2024		338.653.011	2024		371.521.070	2024		528.691.719	

Приходи од пренесена електрична енергија во 2023 и 2024 година



Табела бр.3а

Приходи од пренос по пресметковни елементи (по месеци)

ред.број	месеци	приходи од активна електрична енергија		приходи од врна активна моќност		приходи од реактивна ел. енергија		Вкупно приходи од пренос	
		kWh	денари	kW	денари	kVarh	денари	kWh	денари
1	јануари	701.108.716	186.214.474	1.322.929	18.083.114	20.603.780	2.190.182	701.108.716	206.487.770
2	февруари	564.735.369	149.993.714	1.173.913	16.046.220	22.621.203	2.404.634	564.735.369	168.444.568
3	март	507.055.612	134.673.971	1.051.799	14.377.043	21.531.842	2.288.835	507.055.612	151.339.849
4	април	387.287.256	102.863.495	978.021	13.368.566	19.752.340	2.099.674	387.287.256	118.331.735
5	мај	347.620.060	92.327.888	844.492	11.543.361	21.370.297	2.271.663	347.620.060	106.142.912
6	јуни	373.486.314	99.197.965	886.094	12.112.019	26.983.817	2.868.380	373.486.314	114.178.364
7	јули	434.154.568	115.311.453	959.148	13.110.599	18.274.622	1.942.592	434.154.568	130.364.644
8	август	420.126.563	111.585.615	955.295	13.057.930	17.089.353	1.816.598	420.126.563	126.460.143
9	септември	381.326.387	101.280.289	837.043	11.441.539	18.574.370	1.974.455	381.326.387	114.696.283
10	октомври	438.570.057	116.484.207	985.516	13.471.013	16.006.264	1.488.866	438.570.057	131.444.086
11	ноември	610.565.787	162.166.273	1.293.892	17.686.215	15.278.628	1.624.118	610.565.787	181.476.606
12	декември	729.116.447	193.661.328	1.447.708	19.788.721	21.834.229	2.320.978	729.116.447	215.771.027
2024		5.895.153.136	1.565.760.672	12.735.850	174.086.340	239.920.745	25.290.975	5.895.153.136	1.765.137.987

Приходи од пренос по пресметковни елементи (по квартали)

ред.број	квартали	приходи од активна електрична енергија		приходи од врна активна моќност		приходи од реактивна ел. енергија		Вкупно приходи од пренос	
		kWh	денари	kW	денари	kVarh	денари	kWh	денари
1	прв квартал	1.772.899.697	470.882.159	3.548.641	48.506.377	64.756.825	6.883.651	1.772.899.697	526.272.187
2	втор квартал	1.108.393.630	294.389.348	2.708.607	37.023.946	68.106.454	7.239.717	1.108.393.630	338.653.011
3	трет квартал	1.235.607.518	328.177.357	2.751.486	37.610.068	53.938.345	5.733.645	1.235.607.518	371.521.070
4	четврт квартал	1.778.252.291	472.311.808	3.727.116	50.945.949	53.119.121	5.433.962	1.778.252.291	528.691.719
2024		5.895.153.136	1.565.760.672	12.735.850	174.086.340	239.920.745	25.290.975	5.895.153.136	1.765.137.987

Табела бр.4

Детални податоци за примањата на членовите на Управниот Одбор на АД МЕРСО
(согласно член 384 став 7 од Законот за трговски друштва)

А Детални податоци за вработувањето во АД МЕРСО или кај други работодавачи во 2024 година

р.бр	Име и презиме	Назив на работодавачот	Дејност	Годишна нето плата со минат труд и други надомести	Износ на платен персонален данок	Придоноси	Износ на бруто приходи	Регрес за годишен одмор	Бонус	Осигурување	Други права
1	2	3	4	5	6	7	8(6+6+7)	9	10	11	12
1	Зухри Енуз	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	955.263,00	98.813,00	409.918,00	1.463.994,00	40.281,00			
2	Никола Рилак	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	1.138.176,00	113.745,00	486.859,00	1.738.780,00	40.281,00			
3	Билген Салџиј	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	728.168,00	73.577,00	311.790,00	1.113.535,00	40.281,00			
4	Зоран Илковски	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	1.045.418,00	104.497,00	447.192,00	1.597.107,00	40.281,00			
5	Гоце Михајловски	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	1.150.741,00	115.143,00	492.298,00	1.758.182,00	40.281,00			
6	Љупчо Зиков	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	751.435,00	76.168,00	321.838,00	1.149.441,00	40.281,00			
7	Томи Божиновски	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	1.136.911,00	113.603,00	486.310,00	1.736.824,00	40.281,00			
8	Бурим Љатиџи	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	714.470,00	73.993,00	306.618,00	1.095.081,00	0,00			
9	Александар Пауновски	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	631.198,00	64.741,00	270.642,00	966.581,00	0,00			
10	Мартин Малиновски	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	533.103,00	53.840,00	228.257,00	815.200,00	0,00			
11	Анастасија Илиевска	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	562.248,00	57.079,00	240.847,00	860.174,00	0,00			
12	Васе Јовевски	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	998.110,00	98.182,00	426.337,00	1.522.629,00	40.281,00			
13	Сашко Лакински	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	1.072.767,00	106.476,00	458.593,00	1.637.836,00	40.281,00			
14	Иван Иванов	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	552.942,00	56.048,00	236.823,00	845.813,00	0,00			
	Вкупно			11.015.687,00	1.107.092,00	4.714.404,00	16.837.183,00	322.248,00			

Табела бр.5

Детални податоци за примањата на членовите на Надзорниот Одбор на АД МЕРСО
(согласно член 384 став 7 од Законот за трговски друштва)

А Детални примања на членовите на Надзорниот Одбор за 2024 година во АД МЕРСО

р.бр.	Име и презиме	Назив на друштвото во кое учествуваат во органи на управување	Дејност	Годишен надомест	Надомест за телефон	Надомест за користење на автомобил за службени цели	Надомест за службени патувања во странство и обуки во земјата	Вкупно персонален данок	Износ на бруто приходи	Бонус	Осигурување
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (од 5 до 9)	11	12
1	проф. д-р. Даме Коруноски	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	7.775,00	35.775,00		
2	проф. д-р. Николе Ацевски	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	68.065,00	13.613,00	55.698,00	0,00	15.261,00	152.637,00		
3	Назиф Були	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	68.065,00	13.613,00	0,00	0,00	9.073,00	90.751,00		
4	Мусли Муслиу	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	68.065,00	13.613,00	27.192,00	0,00	12.094,00	120.964,00		
5	Дарко Тасев	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	68.065,00	13.613,00	0,00	0,00	9.073,00	90.751,00		
6	Јане Миланов	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	68.065,00	13.613,00	21.432,00	0,00	11.454,00	114.564,00		
7	проф. д-р. Владимир Димчев	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	68.065,00	13.613,00	0,00	0,00	9.073,00	90.751,00		
8	проф. д-р. Јован Лазаров	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	62.129,00	10.388,00	0,00	0,00	8.055,00	80.572,00		
9	Звонко Бошков	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	51.935,00	10.388,00	35.979,00	0,00	11.032,00	110.334,00		
10	Зоран Тодоровски	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	51.935,00	10.388,00	0,00	0,00	6.923,00	69.246,00		
11	Симона Домазетовска Марковска	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	51.935,00	10.388,00	0,00	0,00	6.923,00	69.246,00		
12	Али Исмаиљ	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	24.193,00	4.840,00	0,00	0,00	3.225,00	32.258,00		
13	Елизабета Гиовска	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	51.935,00	10.388,00	0,00	0,00	6.923,00	69.246,00		
14	Агрон Рустеми	АД МЕРСО	Пренос на ел. енергија	51.935,00	10.388,00	0,00	0,00	6.923,00	69.246,00		
	вкупно			778.387,00	152.846,00	141.301,00	0,00	123.807,00	1.196.341,00		

Табела бр.6

Регулирани просечни ТАРИФИ за регулирана енергетска дејност ПРЕНОС и организирање и управување со ПАЗАРОТ на електрична енергија за 2022-2024 година

2022 година			
Одлука на РКЕ УП1 бр.08-273/21 од 31.12.2021		Одлука на РКЕ УП1 бр.08-168/22 од 29.06.2022	
	важност од 01.01. до 30.06.2022	од 01.07. до 31.12.2022	намалување
а.) просечна тарифа за <u>пренос</u>	0,3409 ден/kWh	0,3407 ден/kWh	-0,03%
надоместок по пресметковни елементи - тарифа за			
- активна ел. енергија	0,3015 ден / kWh	0,3067 ден / kWh	
- врвна активна моќност	19,8515 ден/ kW	17,3319 ден/ kW	
- реактивна ел. енергија	0,1206 ден/ kVarh	0,1227 ден/ kVarh	
0,2754 ден/kWh /0,3409 ден/kWh зголемување + 23,77 %			
Одлука на РКЕ УП1 бр.08-72/21 од 30.06.2021		Одлука на РКЕ УП1 бр.12-124/22 од 29.06.2022	
	важност од 01.01. до 30.06.2022	од 01.07. до 31.12.2022	зголемување
б.) просечна тарифа за <u>пазар</u>	0,0080 ден/ kWh	0,0086 ден/ kWh	6,96%

2023 година			
Одлука на РКЕ УП1 бр.08-572/22 од 29.12.2022		Одлука на РКЕ УП1 бр.08-398/23 од 27.06.2023	
	важност од 01.01. до 30.06.2023	од 01.07. до 31.12.2023	намалување
а.) просечна тарифа за <u>пренос</u>	0,3113 ден/kWh	0,2582 ден/kWh	-17,06%
надоместок по пресметковни елементи - тарифа за			
- активна ел. енергија	0,2801 ден / kWh	0,2324 ден / kWh	
- врвна активна моќност	15,1430 ден/ kW	12,4553 ден/ kW	
- реактивна ел. енергија	0,1121 ден/ kVarh	0,0930 ден/ kVarh	
0,3407 ден/kWh /0,3113 ден/kWh намалување - 8,66 %			
Одлука на РКЕ УП1 бр.12-124/22 од 29.06.2022		Одлука на РКЕ УП1 бр.08-366/23 од 27.06.2023	
	важност од 01.01. до 30.06.2023	од 01.07. до 31.12.2023	зголемување
б.) просечна тарифа за <u>пазар</u>	0,0086 ден/ kWh	0,0090 ден/ kWh	5,29%

2023 година		2024 година	
Одлука на РКЕ УП1 бр.08-398/23 од 27.06.2023		Одлука на РКЕ УП1 бр.08-882/23 од 22.12.2023	
	важност од 01.07. до 31.12.2023	од 01.01. до 31.12.2024	зголемување
а.) просечна тарифа за <u>пренос</u>	0,2582 ден/kWh	0,2935 ден/kWh	13,68%
надоместок по пресметковни елементи - тарифа за			
- активна ел. енергија	0,2324 ден / kWh	0,2656 ден / kWh	
- врвна активна моќност	12,4553 ден/ kW	13,6690 ден/ kW	
- реактивна ел. енергија	0,0930 ден/ kVarh	0,1063 ден/ kVarh	
Одлука на РКЕ УП1 бр.08-366/23 од 27.06.2023		Одлука на РКЕ УП1 бр.08-368/23 од 22.12.2023	
	важност од 01.07. до 31.12.2023	од 01.07. до 31.12.2023	зголемување
б.) просечна тарифа за <u>пазар</u>	0,0090 ден/ kWh	0,0122 ден/ kWh	35,91%

Табела бр.7

Отплата на кредити во АД МЕПСО во 2024 година по квартали - остварено

во EUR							во денари			
заем	број	дата	главнина	камата	провизија	вкупно	главнина	камата	провизија	вкупно
EIB	Изградба на траф	22332	15.мар		0,00	0,00			0	0
I квартал			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
EBRD	Зајак. на ел пр. л	54625	20.апр	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
IBRD - нов	ДВ Штип-Нинш	80440	15.мај	417.453,14	175.007,26	0,00	25.671.281	10.762.071	0	36.433.352
EBRD - нов	Рехаб. на конт с	44114	20.јун	1.472.594,28	460.633,23	6.010,94	90.628.312	28.348.889	369.933	119.347.134
EBRD - нов	ДВ БТ Мк- Ап	46274	20.јун	553.950,02	230.109,77	148.555,05	34.091.912	14.161.715	9.142.588	57.396.195
II квартал			2.443.997,44	865.750,26	154.565,99	3.464.313,69	150.391.505	53.272.675	9.512.501	213.176.681
EIB	Изградба на траф	22332	15.септ			0,00				0
III квартал			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
EBRD	Зајак. на ел пр. л	54625	20.октом.	0,00	571,76	21.633,33	0	35.160	1.330.342	1.365.502
IBRD - нов	ДВ Штип-Нинш	80440	15.ноемв.	417.453,14	159.478,74	0,00	25.671.281	9.807.145	0	35.478.426
EBRD - нов	Рехаб. на конт с	44114	20.дек	1.749.430,01	471.618,68	399,87	107.584.872	29.003.181	24.591	136.612.644
EBRD - нов	ДВ БТ Мк- Ап	46274	20.дек	640.353,43	241.720,15	68.457,73	39.379.879	14.865.088	4.209.952	58.454.919
IV квартал			2.807.236,58	873.389,33	90.490,93	3.771.116,84	172.636.032	53.710.574	5.564.885	231.911.491
EBRD	Зајак. на ел пр. л	54625		0,00	571,76	21.633,33	0,00	35.160,00	1.330.342,00	1.365.502,00
IBRD - нов	ДВ Штип-Нинш	80440		834.906,28	334.486,00	0,00	51.342.562,00	20.569.216,00	0,00	71.911.778,00
EBRD - нов	Рехаб. на конт с	44114		3.222.024,29	932.251,91	6.410,81	198.213.184,00	57.352.070,00	394.524,00	255.959.778,00
EBRD - нов	ДВ БТ Мк- Ап	46274		1.194.303,45	471.829,92	217.012,78	73.471.791,00	29.026.803,00	13.352.520,00	115.851.114,00
вкупно			2.024	5.251.234,02	1.739.139,59	245.056,92	323.027.537	106.983.249	15.077.386	445.088.172

Табела бр.8

Биланс на состојба -
(Извештај за финансиската состојба) на АД МЕПСО
состојба на 31.12.2024 годна

(во 000 ден.)

елементи	МЕПСО (31.12.2024)	уч. %	МЕПСО (31.12.2023)	уч. %	индекс 2024/2023
А К Т И В А					
A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА)	8.994.472	68	8.745.235	67	103
1. Нематеријални средства	32.320	0	36.449	0	88
- издатоци за истражувања и развој	-	-	4.129	0	-
- концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и други права	-	-	-	-	-
- нематеријални средства во подготовка	32.320	0	32.320	0	100
2. Материјални средства	8.630.314	67	8.569.590	66	103
- Недвижности (a+b)	3.895.336	29	4.059.586	31	96
а. Земјишта и шуми	40.728	0	39.200	0	104
б. Градежни објекти	3.854.608	29	4.020.386	31	96
- Постройки и опрема	1.799.999	14	1.870.135	14	96
- Транспортни средства	40.869	0	12.573	0	325
- Алат, погон и канц и инвент. имобел	107.950	1	92.432	1	117
- Аванси за материјални средства	427.126	3	233.182	2	183
- Материјални средства во подготовка	2.558.019	19	2.290.667	18	112
- Останати материјални средства	1.015	0	1.015	0	100
3. Вложувања во недвижности	-	-	-	-	-
4. Долгорочни финансиски средства	131.838	1	149.196	1	88
- вложувања во подружници	-	-	-	-	-
- вложув во придр. друштва и учество во заедн. влож. заедн.	131.838	1	149.196	1	88
- влож. во долг. хартии од вредност	-	-	-	-	-
а) влож. во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	-	-	-	-	-
б) влож. во хартии од вред. располож за продажба	-	-	-	-	-
- останати долг. фин. средства	-	-	-	-	-
5. Долгорочни побарувања	-	-	-	-	-
6. Одложени даночни средства	3.702.216	28	3.967.790	31	93
Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (обртни средства)	46.704	0	50.117	0	93
1. Залихи	9.109	0	10.935	0	83
- на сировини и материјали	37.595	0	39.182	0	96
- на рез. Делови, ситен инвент., амбалажа и автогуми	-	-	-	-	-
2. Средства за отуг. Наменети за прод. и прек	2.080.116	16	2.193.542	17	95
3. Краткорочни побарувања	-	-	-	-	-
- побарувања од поврзани субјекти	2.039.136	15	2.060.922	16	99
- побарувања од купувачите	5.499	0	4.400	0	125
- побарувања од дадени аванси	35.158	0	126.294	1	28
- побар. од држ. по основ на даноци, прид., царини	323	0	1.926	0	17
- побарувања од вработените	-	-	-	-	-
- останати краткорочни побарувања	573.832	4	498.483	4	115
4. Краткорочни финансиски средства	573.732	4	498.383	4	115
- побарувања по дадени заеми	100	0	100	0	100
- останати краткорочни побарувања	1.001.564	8	1.225.648	9	82
5. Парични средства и парични еквив.	552.211	4	288.817	2	191
V. Платени трошоци за идни периоди и пресмет. приход	13.248.899	100	13.001.842	100	102
ВКУПНА АКТИВА (A+B+V)	13.248.899	100	13.001.842	100	102
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА					
	7.795		7.795		
П А С И В А					
A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	9.439.644	71	8.966.138	69	105
I. Основна главнина	3.356.310	25	3.356.310	26	100
II. Премии за емитирани акции	-	-	-	-	-
III. Сопствени акции	-	-	-	-	-
IV. Запишан неплатен капитал	60.903	0	60.903	0	100
V. Рез. резерва и разлики од вредн на ком. сеопф до	3.274.599	25	3.274.599	25	100
VI. Резерви	363.202	3	363.202	3	100
1. Законски резерви	-	-	-	-	-
2. Статутарни резерви	2.911.397	22	2.911.397	22	100
3. Останати резерви	2.274.325	17	1.450.331	11	157
VII. Акумулирана добивка	-	-	-	-	-
VIII. Пренесена добивка	473.507	4	823.995	6	57
IX. Добивка за деловната година	-	-	-	-	-
X. Загуба за деловната година	-	-	-	-	-
XI. Главнина на сопствениците на матичното друштво	-	-	-	-	-
XII. Неконтролирано учество	2.250.500	17	2.560.669	20	88
Б. ОБВРСКИ	1.250.399	9	1.344.571	10	93
I. Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	1.250.399	9	1.344.571	10	93
II. Долгорочни обврски	-	-	-	-	-
- обврски за аванси, депозити и кауции	1.250.399	9	1.344.571	10	93
- обврски по основ на заеми и кредити	-	-	-	-	-
III. Одложени даночни обврски	1.000.101	8	1.216.098	9	82
IV. Краткорочни обврски	-	-	-	-	-
1. - обврски спрема поврзани друштва	456.528	3	560.235	4	81
2. - обврски спрема добавувачи	186.478	1	339.063	3	55
3. - обврски за аванси, депозити и кауции	-	-	-	-	-
4. - обврски за даноци и придонеси на плата и надомести	-	-	-	-	-
5. - обврски кон вработените	3.948	0	21.587	0	18
6. - тековни даночни обврски	-	-	-	-	-
7. - краткорочни резервирања за ризици и трошоци	349.777	3	292.833	2	119
8. - обврски по основ на заеми и кредити	3.370	0	2.380	0	142
9. - останати обврски	1.558.755	12	1.475.035	11	106
V. ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА НА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (ПВР)	1.558.755	12	1.475.035	11	106
VI. Обврски по основ на нетековни средства	13.248.899	100	13.001.842	100	102
ВКУПНА ПАСИВА (A+B+V)	13.248.899	100	13.001.842	100	102
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА					
	7.795		7.795		